



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službani veština
Makedonija
1977 Скопје
Ган 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жило сметка кај Службата на општественото книговодство 40809 603 112*

Петок, 8 јули 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XXXIII

Адреса: Улица Јована Ристика бр 1 Пошта факс 226. —
Телефони: централа 650-155; Уредни-штво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

439.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јуни 1977 година.

ПР бр. 641
29 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76) во член 12д зборовите: „инспекцијата на безбедноста на воздушната пловидба;“ се бришат.

Член 2

Во член 13 втората алинеја се менува и гласи: „Сојузна управа за контрола на летањето;“.

Член 3

Во член 15 став 1 се менува и гласи: „Сојузната управа за контрола на летањето ги врши работите на контролата на летањето и на водењето на воздухоплови во воздушниот простор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, работите во врска со идентификацијата на објектите во воздухот и со контролата на воздушниот простор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и работите во врска со поставувањето и одржувањето на техничките средства и уредите за водење на воздухоплови.“

Во став 2 зборовите: „Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба“ се заменуваат со зборовите: „Сојузната управа за контрола на летањето“.

Член 4

Во член 18 став 1 се менува и гласи: „Сојузни инспекторати се: Сојузен пазарен инспекторат, Сојузен девизен инспекторат и Сојузен воздухопловен инспекторат.“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Сојузниот воздухопловен инспекторат врши надзор над спроведувањето на сојузните прописи од областа на безбедноста на воздушната пловидба и презема мерки за кои е овластен.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборот: „а“ се брише, а по зборот: „финансии“ се додаваат записка и зборовите: „а Сојузниот воздухопловен инспекторат — во состав на Сојузниот комитет за сообраќај и врска“.

Член 5

Предлогот на општ акт за организацијата и работата и предлогот на решение за систематизацијата на работните места на Сојузната управа за контрола на летањето го утврдува директорот на Сојузната управа за контрола на летањето, по претходно прибавено мислење од сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 6

Работникот во Сојузната управа за контрола на летањето е должен да ги извршува наредбите на овластениот раководител кои се однесуваат на службата.

Ако работникот смета дека добиената наредба не е во согласност со законот, должен е во моментот на приемот на таа наредба да го предупреди за тоа издавателот на наредбата, а ако тоа не е можно — својот непосреден раководител, и таа наредба да ја изврши.

За извршувањето на незаконитата наредба е одговорен издавателот на наредбата, а работникот што ја извршил наредбата само ако за тоа не го предупредил издавателот на наредбата односно непосредниот раководител.

Работникот не смее да ја изврши наредбата чие извршување очигледно би претставувало кривично дело и е должен за таква наредба, кога ќе ја добие, писмено да го извести непосредно повисокиот раководител од оној што ја издал таквата наредба.

Член 7

Работникот во Сојузната управа за контрола на летањето може да биде преместен во друго место и без своја согласност ако тоа го бара интересот на службата.

За преместување на активно воено лице, во смисла на став 1 од овој член, е потребна согласност од сојузниот секретар за народна одбрана или од старешината што ќе го овласти тој.

Преместениот работник може да биде распореден на ново работно место кое ѝ одговара на неговата стручна подготовка.

Работникот што е преместен е должен да се јави на работа во рокот определен во решението за преместување. Тој рок не може да биде пократок од десет дена од денот на разрешувањето на работникот од должност.

На работникот што не ќе се јави на работа во рокот од став 4 на овој член, а не ќе го оправда своето задоцнување, му престанува работниот однос на денот кога требало да се јави на должност.

Член 8

На преместениот работник од член 7 на овој закон му припаѓа надомест за патните и селидбените трошоци, а ако издржува семејство — и месечен надомест за одвоен живот, и тоа од денот на стапувањето на ново работно место до денот на вступувањето во стан што ќе му биде обезбеден во местото во кое е преместен.

Сојузната управа за контрола на летањето е должна на преместениот работник да му обезбеди стан во рок од две години од денот на неговото стапување на новото работно место. Ако во тој рок на работникот не му биде обезбеден стан или со него не се постигне спогодба за тоа, Сојузната управа за контрола на летањето е должна работникот, по негово барање, да го врати на работното место од кое е преместен.

Работникот во Сојузната управа за контрола на летањето што прима надомест за одвоен живот има право на секој трети месец на платено отсуство во траење од седум дена, заради посета на семејството.

Работникот од став 1 на овој член има право на трошоците за превоз до местото во кое живее неговото семејство и назад.

Член 9

Работникот во Сојузната управа за контрола на летањето може да биде упатен на работа во друго место и без своја согласност, и тоа во траење до шест месеци во тек од две години, ако тоа го бара интересот на службата. Во тој случај на работникот му припаѓаат полни дневници за првиот месец, а за останатото време — надомест за сместување и исхрана во височина од 50% од полната дневница.

Член 10

Работник во сојузен орган на управата и во сојузна организација има право на годишен одмор во траење од најмалку осумнаесет, а најмногу триесет работни дена, во тек на една календарска година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на работник кој врши работи опасни за животот или штетни за здравјето (работа со експлозивни материјали, лабораториско испитување на опасни или непознати материји и сл.) и на работник кој наполнил 25 години (жена), односно 30 години (маж) работен стаж, со самоуправен општ акт на работната заедница може да му се одобри годишен одмор во траење од 36 работни дена.

Правото на годишен одмор работникот го стекнува по шест месеци непрекината работа.

Член 11

Работничка во сојузен орган на управата односно во сојузна организација има право на породилно отсуство во траење определено во закон на републиката, односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација во која работничката работи.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој закон Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба продолжува со работа под изменетиот назив у-

врден со овој закон и ги врши задачите и работите од својот делокруг.

Сојузниот воздухопловен инспекторат ќе почне да работи на денот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет, а најдоцна на триесеттиот ден од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Сојузниот воздухопловен инспекторат, во чиј делокруг преминуваат работите на инспекциски надзор во областа на безбедноста на воздушната пловидба од делокругот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, ќе ги преземе, во согласност со актите за внатрешната организација и за работата и систематизацијата на работните места на тој инспекторат, и работниците што ги вршеле тие работи во Сојузниот комитет за сообраќај и врски на денот на влегувањето во сила на овој закон, и тоа истовремено со преземање на односните работи, на опремата, инвентарот и другите предмети, архивата и документацијата.

Опремата, инвентарот и другите предмети, архивата и документацијата на службата за инспекција на безбедноста на воздушната пловидба во Сојузниот комитет за сообраќај и врски, ќе ги распореди претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, на предлог од главниот сојузен воздухопловен инспектор, во согласност со видот, карактерот и обемот на преземените работи.

Член 14

Претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, директорот на Сојузната управа за контрола на летањето и главниот сојузен воздухопловен инспектор истовремено ќе поднесат до Сојузниот извршен совет, најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, предлози на акти за внатрешната организација и за работата и систематизацијата на работните места за органите со кои раководаат.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

440.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јуни 1977 година.

ПР бр. 629
29 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА****Член 1**

Називот на Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67) се менува и гласи: „Закон за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата“.

Член 2

Во член 1 зборовите: „сојузни пратеници и функционери“ се заменуваат со зборовите: „делегати во Собранието на СФРЈ и функционери во федерацијата“, а зборовите: „сојузните пратеници и функционери“ со зборовите: „делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата“.

Член 3

Член 2 се менува и гласи:

„Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата имаат право по престанувањето на оваа функција, во согласност со законот, да се вратат во организацијата на здружен труд или во друга самоуправни организација, односно заедница или орган на општествено-политичката заедница во кој биле во работен однос на исти или соодветни работи, односно работни задачи.“

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата, а кои не го оствариле правото од став 1 на овој член, имаат право на личен доход и може да им се довери вршење на определени работи во Собранието на СФРЈ, под условите и за времето определени со овој закон“.

Член 4

Член 3 се менува и гласи:

„На делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата кои по престанувањето на функцијата продолжуваат да работат во Собранието на СФРЈ, надлежното тело на Собранието на СФРЈ им доверува вршење на определени работи односно работни задачи, имајќи го предвид нивното искуство.“

Во вршењето на работите, односно работните задачи што им се доверуваат делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата ги имаат правата и должностите што се определени со општ акт на надлежното тело на Собранието на СФРЈ од став 1 на овој член.

За својата работа делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата од став 1 на овој член имаат право на личен доход.“

Член 5

Во член 4 зборовите: „Сојузните пратеници и функционери“ се заменуваат со зборовите: „Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата“.

Член 6

Во член 6, став 1 зборовите: „Сојузните пратеници“ се заменуваат со зборовите: „Делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на Претседателството на СФРЈ“, а зборовите: „Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на СФРЈ“.

Во став 2 записката и зборовите: „Врховниот суд на Југославија“, се заменуваат со зборовите: „и Сојузниот суд“, а зборовите: „и Врховниот стопански суд, генералниот секретар на Претседателот на Републиката“ — се бришат.

Член 7

Во член 7 став 1 зборовите: „Сојузните пратеници, функционерите на Сојузната скупштина и секретарот на Сојузната скупштина, претседателот, членовите и секретарот“ се заменуваат со зборовите: „Делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на Претседателството на СФРЈ, функционерите на Собранието на СФРЈ и секретарот на Собранието на СФРЈ, претседателот, членовите и генералниот секретар“; зборовите: „генералниот секретар на Претседателот на Републиката, државните секретари и“ се бришат, по зборовите: „сојузните секретари“, се додаваат зборовите: „и претседателите на сојузните комитети“, а зборовите: „постојан надоместок на личниот доход“ се заменуваат со зборовите: „надомест на личниот доход во постојан месечен износ“.

Во став 2 зборовите: „претседателите на Врховниот суд на Југославија и на Врховниот стопански суд“ се заменуваат со зборовите: „претседателот на Сојузниот суд“, а по зборовите: „сојузниот јавен обвинител“, се додаваат записка и зборовите: „Сојузниот општествен правобранител на самоуправавањето“.

Член 8

Во член 8 став 1 зборовите: „сојузните пратеници и функционери“ се заменуваат со зборовите: „делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на Претседателството на СФРЈ и функционерите во федерацијата“, зборовите: „пратеници на Сојузната скупштина или на републичките собранија“ се заменуваат со зборовите: „делегати во Собранието на СФРЈ, односно пратеници на Сојузната скупштина, членови на Претседателството на СФРЈ или делегати односно пратеници на собранијата на републиките односно автономните покраини“, зборовите: „ако примале личен доход“ се заменуваат со зборовите: „ако примале надомест на личниот доход односно личен доход“, а зборовите: „Административната комисија на Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „Административната комисија на Собранието на СФРЈ“.

Став 2 се брише.

Член 9

Во член 9 зборовите: „Сојузен пратеник“ се заменуваат со зборовите: „Делегат во Собранието на СФРЈ, член на Претседателството на СФРЈ“, а по зборот: „функционер“ се додаваат зборовите: „во федерацијата“.

Член 10

Во член 10 став 1 зборовите: „постојан надоместок на личниот доход“ се заменуваат со зборовите: „надомест на личниот доход во постојан месечен износ“.

Во став 2 зборовите: „Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на СФРЈ“, а зборовите: „Одлуката на Административната комисија подлежи на потврда од Сојузниот собор на Сојузната скупштина“ — се бришат.

Член 11

Во член 11 став 1 зборовите: „Сојузните пратеници и функционери“ се заменуваат со зборовите: „Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата“, а зборовите: „Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на СФРЈ“.

Во став 2 зборовите: „Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на СФРЈ“, а зборовите: „сојузен пратеник или функционер“ — со зборовите: „делегат во Собранието на СФРЈ и функционер во федерацијата“.

Член 12

Член 12 се менува и гласи:
„Износот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федера-

цијата кои продолжуваат да работат во смисла на одредбите на овој закон се определува според соодветните одредби од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ.

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите од став 1 на овој член ги имаат и другите права според Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, освен надоместот на трошоците во врска со вршењето на функциите и правото на бесплатен превоз.“

Член 13

Во член 13 став 1, зборовите: „Сојузната скупштина“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на СФРЈ“.

Во став 2 по зборовите: „Административната комисија“ се додаваат зборовите: „на Собранието на СФРЈ“; зборот: „пратеникот“ се заменува со зборовите: „делегатот во Собранието на СФРЈ“, а по зборот „функционерот“ се додаваат зборовите: „во федерацијата“.

Член 14

Во член 16 зборот: „пратеникот“ се заменува со зборовите: „делегатот во Собранието на СФРЈ“, а по зборот: „функционерот“ се додаваат зборовите: „во федерацијата“.

Член 15

По член 16 се додава нов член 16а, кој гласи: „На делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата кои започнале да ги остваруваат правата според овој закон, им мируваат овие права кога ќе се вработат или ќе бидат избрани, односно именувани на друга функција врз основа на која остваруваат личен доход односно надомест на личниот доход.“

Продолжување на остварувањето на правата од став 1 на овој член се врши врз основа на лично барање во писмена форма и, тие права можат да се остваруваат најдолго до истекот на времето утврдено во решението за започнување на остварувањето на тие права.

Ако делегатот во Собранието на СФРЈ или функционерот во федерацијата не го поднесе барањето од став 2 на овој член во рок од три месеци од денот кога му престанал работниот однос, односно функцијата врз основа на која остварува личен доход односно надомест на личниот доход, по истекот на тој рок не може да продолжи да ги остварува тие права.“

Член 16

Во член 17 став 1 зборовите: „сојузните пратеници и функционери“ се заменуваат со зборовите: „делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата“.

Точка 2 се брише.

Во став 2 зборовите: „Сојузен пратеник“ се заменуваат со зборовите: „Делегат во Собранието на СФРЈ“, а по зборот: „функционер“ се додаваат зборовите: „во федерацијата“.

Став 3 се брише.

Член 17

Одредбите на овој закон се однесуваат и на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата, а чии права се утврдени според одредбите на Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата до рокот утврден со тој закон.

Член 18

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

441.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО-ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија од 1976 до 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јуни 1977 година.

ПР бр. 630

29 јуни 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО-ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија од 1976 до 1980 година, за чие остварување се обезбедени средства со сојузен закон.

Член 2

Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија од 1976 до 1980 година опфаќа:

- 1) изработка на идејни и главни проекти за модернизација на Краткобрановиот емисионен центар и Центарот за продукција;
- 2) изградба на градежни објекти за Краткобрановиот емисионен центар и Центарот за продукција;
- 3) набавка и монтажа на опрема за Краткобрановиот емисионен центар;
- 4) набавка и монтажа на опрема за Центарот за продукција;
- 5) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за врска на Центарот за продукција со Краткобрановиот емисионен центар;
- 6) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за врска на Радио-Југославија со републичките и покраинските радиодифузни центри;
- 7) усовршување на кадри.

Член 3

Средствата обезбедени за финансирање на изградбата и модернизацијата на техничката база на Радио-Југославија се користат во согласност со Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија од 1976 до 1980 година, што е составен дел на овој закон.

Член 4

Правата и должностите на инвеститорот за извршување на работите врз изградбата и модернизацијата на техничката база на Радио-Југославија, во согласност со овој закон, ги врши Радио-Југославија.

Член 5

За потрошувањето на средствата и извршувањето на Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија од 1976 до 1980 година, Радио-Југославија е должна до крајот на февруари секоја година да поднесе извештај до Собранието на СФРЈ за претходната година.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА

ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО-ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Изградбата и модернизацијата на техничката база на Радио-Југославија ќе се изврши во годишни етапи во периодот од 1976 до 1980 година.

Изградбата и модернизацијата на техничката база на Радио-Југославија опфаќа:

1) изработка на идејни и главни проекти за модернизација на Краткобрановиот емисионен центар и Центарот за продукција, и тоа:

— изработка на инвестициона програма, на техничко-технолошки елаборати и студии за модернизација (проширување и замена) на техничката база на Краткобрановиот емисионен центар и изградба на Центарот за продукција;

— изработка на идејни и главни проекти за Краткобрановиот емисионен центар и Центарот за продукција;

— студиски патувања, подготвување на документацијата за набавка на возна опрема, собирање на понуди за возна и домашна опрема;

2) изградба на градежни објекти за Краткобрановиот емисионен центар и Центарот за продукција, и тоа:

— изградба на зграда и на придружни објекти на Центарот за продукција со вкупна површина од 2.345m²;

— изградба на придружни инсталации и акустична обработка на петте студиски комплекти на разделниот контролен центар, на телепринтерската и на агрегатската сала на Центарот за продукција;

— изградба на инсталации за радиорелејните уреди за врска на Радио-Југославија со републичките и покраинските радиодифузни центри;

— доградба на нова емисиона сала за предаватели со сила од 250/500 kW во Краткобрановиот емисионен центар;

— адаптација на постојната емисиона сала на Краткобрановиот емисионен центар;

— адаптација на трафостаницата од 35 kV во Краткобрановиот емисионен центар;

— изградба на зграда на антенскиот разделник во Краткобрановиот емисионен центар;

— подготвителни работи, надзор, технички прием и конечна пресметка на трошоците за изградба на објектите на Краткобрановиот емисионен центар и на Центарот за продукција;

3) набавка и монтажа на опрема за Краткобрановиот емисионен центар, и тоа:

— набавка и монтажа на четири Краткобранови предаватели со сила од 250/500 kW;

— набавка и монтажа на антенски системи, импеданс-трафоа, антенски разделници, автоматски управувачи за антенски систем и кабли;

— набавка и монтажа на дистрибуционо поле за развод на модулацијата и за договор;

— набавка на мерни инструменти за предаватели и антенски системи;

— набавка и монтажа на опрема за радиорелејните врски за врска со Краткобрановиот емисионен центар со Центарот за продукција;

— набавка и монтажа на опрема за трафостаница од 35 kV и трафопотстаница од 6 kV;

4) набавка и монтажа на опрема за Центарот за продукција, и тоа:

— набавка и монтажа на опрема за пет студиски комплекти, разделник, приемна телепринтерска група, телефонски автоматски систем и непрекинувачки агрегат;

5) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за врска со Центарот за продукција со Краткобрановиот емисионен центар, и тоа:

— изработка и монтажа на носачи на антенскиот систем за радиорелејна врска;

— набавка и монтажа на опрема за радиорелејна врска;

— подготвителни работи, надзор, технички прием и конечна пресметка;

6) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за врска на Радио-Југославија (Центар за продукција) со републичките и покраините радиодифузни центри, и тоа:

— изработка и монтажа на носачи на антенскиот систем за радиорелејна врска;

— набавка и монтажа на опрема за радиорелејна врска;

— подготвителни работи, надзор, технички прием и конечна пресметка;

7) усовршување на кадри, и тоа:

— усовршување на 3 стручњаци со висока подготовка од областа на телекомуникациите за работа во Краткобрановиот емисионен центар;

— усовршување на 3 стручњаци со средна подготовка од областа на телекомуникациите за работа во Краткобрановиот емисионен центар;

— усовршување на 3 стручњаци со висока подготовка од областа на телекомуникациите за работа во Центарот за продукција;

— усовршување на 3 стручњаци со средна подготовка од областа на телекомуникациите за работа во Центарот за продукција;

— усовршување на 12 стручњаци со висока подготовка за странски јазици.

442.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 1975 ДО 1979 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополние на Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба на станови за работниците и функционерите во органите на федерацијата во

времето од 1975 до 1979 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јуни 1977 година.

ПР бр. 639
29 јуни 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 1975 ДО 1979 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба на станови за работниците и функционерите во органите на федерацијата во времето од 1975 до 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75) по член 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Средствата за реализација на Програмата се предвидени врз база на цените од 1974 година.

Валоризација на износите предвидени за одделни години ќе се врши во согласност со републиките и автономните покраини при донесување на буџетот на федерацијата за наредната година, а врз основа на податоците на Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите, односно на трошоците за градење, ако растежот на тие трошоци е поголем од 5%.

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди елементите и критериумите за валоризацијата од став 2 на овој член.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

443.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за доделување средства за давање помош на Република Италија од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јуни 1977 година.

ПР бр. 634
29 јуни 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата ќе се доделуваат на Република Италија средства во износ од 60.000.000 динари за отстранување на последиците предизвикани од земјотресот во Фурланија и Јулска Краина во мај 1976 година.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат во спогодба со Владата на Република Италија за изградба на педесет и пет монтажни станбени згради и два објекта за потребите на културата и за санација и адаптација на определен број станбени згради.

Член 3

Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи ќе обезбеди реализација на работите од член 2 на овој закон во соработка со органите на Социјалистичка Република Словенија.

Член 4

Народната банка на Југославија ќе ѝ обезбеди на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи средства во италијански лири во височина од 40% од износот на средствата од член 1 на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

444.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за доделување помош на Социјалистичка Република Романија од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јуни 1977 година.

ПР бр. 635
29 јуни 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата ќе се доделува на Социјалистичка

Република Романија помош во износ од 102,500.000 динари за отстранување на последиците предизвикани од земјотресот од 4 март 1977 година.

Член 2

Сојузниот извршен совет ќе го определи органот или организацијата преку која ќе се реализира помошта од член 1 на овој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

445.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ОБВРСКАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПЕТТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА)

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот износ на обврската на федерацијата за финансирање на Петтото пополнување на средствата на Меѓународното здружение за развој (ИДА), што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јуни 1977 година.

ПР бр. 638
29 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ОБВРСКАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПЕТТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА)

Член 1

Федерацијата презема обврска за финансирање на учеството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Петтото пополнување на средствата на Меѓународното здружение за развој (ИДА) во вкупен износ од 148,994.640 динари.

Член 2

Обврската од член 1 на овој закон федерацијата ќе ја изврши од средствата што ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1978 година 49,664.880 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1979 година 49,664.880 динари;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1980 година 49,664.880 динари.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 на овој закон можат, по барање од Меѓународното здружение за развој, да се користат:

1) во динари за плаќање на опрема испорачана и за услуги извршени од страна на југословенски организации на здружениот труд;

2) во девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

Член 4

По барања на Меѓународното здружение за развој конверзијата на динари ја врши Народната банка на Југославија врз товар на тековните девизни резерви

Член 5

Средствата обезбедени со овој закон се држат кај Народната банка на Југославија на посебна сметка.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

446.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НАСТАНАТИ ПРИ ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ЛИГАВКАТА И ШАПОТ

Се прогласува Законот за обезбедување средства за намирување на трошоците настанати при отстранувањето на лигавката и шапот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јуни 1977 година.

ПР бр. 640
29 јуни 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НАСТАНАТИ ПРИ ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ЛИГАВКАТА И ШАПОТ

Член 1

Од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата ѝ се доделува на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина износ од 31,782.541,35 динари за намирување на трошоците настанати при отстранувањето на лигавката и шапот во 1973 и 1974 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

447.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА АГРОИНДУСТРИСКИОТ КОМПЛЕКС ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Тргувајќи од тоа дека производството на храна е дејност од посебен заеднички интерес за вкупниот стопански развој, како и од самоуправното спогодување и договарање на самоуправните организации и заедници, на републиките и автономните покраини за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и од нивната одговорност за снабдување на населението со храна, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели, што треба да се остварат во периодот од 1976 до 1980 година.

I. ЗАЕДНИЧКИТЕ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ И ПОЛИТИКАТА НА РАЗВОЈОТ НА АГРОИНДУСТРИСКИОТ КОМПЛЕКС

Член 2

Согласно со член 1 од овој договор, како заеднички интереси и цели се утврдуваат:

1) развој на социјалистичките самоуправни производни односи и на производствените сили во земјоделството, со негово самоуправно поопштествување и натамошно јакнење на сојузот на работниците и на селаните по пат на здружување на труд и на средства;

2) забрзан развој на крупно социјалистичко земјоделско производство и на општествено организирано производство на индивидуалниот имот;

3) создавање на услови за стопанисување што ќе го поттикнуваат интересот на производителите за унапредување на производството и за зголемување на доходот и создавање реални услови за вклучување на индивидуалните земјоделски производители во здружениот труд врз принципите на самоуправувањето, распределбата според резултатите на трудот и на вложените средства;

4) создавање на услови за натамошен развој и за применување на најсовремените достигнуања на науката и на техниката во земјоделството, за растежот на продуктивноста на трудот, за подобро и поинтензивно користење на земјоделските површини и други фактори на земјоделското производство;

5) уедначување на условите за стопанисување и врз таа основа унапредување на производството, преработката и прометот на земјоделски и на прехранбени производи, врз база на доходовните односи и договарање на производството и на размената на подолг рок, што е основен предуслов за стабилизација на производството, снабдувањето на пазарот и извозот;

6) поттикнување на забрзан развој на земјоделството во видско-планинските области и на островите и создавање на општествено-економски услови за побрз развој на тие области и острови, што е од посебен интерес за општонародната одбрана;

7) вклучување на земјоделството и на целокупниот агроиндустриски комплекс во меѓународната поделба на трудот врз основа на долгорочни и стабилни услови во производствената соработка и размената и врз принципи на рамноправност и економска заинтересираност, а посебно врз создавање услови за соработка во производството на храна со неврзаните земји, особено со неразвиените земји и со земјите во развој;

8) поттикнување на развојот на домашното производство на земјоделски и на прехранбени производи за долгорочен општествено оправдан и економски рационален извоз и заштита на домашното производство од прекумерен увоз на земјоделски и прехранбени производи

Член 3

Учесниците на овој договор ќе иницираат работните луѓе здружени во разни облици на организациите на здружен труд во областа на земјоделството, водостопанството, прехранбената и тутунската индустрија и во областа на прометот и на производството на земјоделска опрема и репродукциони материјали, како и во соодветните банкарски, стручни и научни организации да бидат носители на остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со овој договор.

Работните луѓе со самоуправно спогодување ќе создаваат самоуправни заедници на здружен труд за меѓусебна деловна соработка врз основа на заедничкиот и општествениот интерес за остварување на поголемо производство и доход, и така да ги решаваат суштествените прашања на својата општествена и економска положба и развој.

Член 4

Тргувајќи од ставот дека развојот на земјоделството треба значително да придонесе за развој на целокупните производствени сили на општеството и за стопанската стабилност на Југославија, учесниците на овој договор се согласни дека е неопходно во наредниот период да се обезбеди постојан и стабилен растеж и развој на земјоделското производство, во согласност со растежот на побарувачката за земјоделски и прехранбени производи.

Учесниците на овој договор се согласни во периодот од 1976 до 1980 година да го насочуваат развојот на производството на земјоделски и на прехранбени производи, така што:

1) да се задоволат растечките потреби во Југославија;

2) да се обезбедат неопходните резерви храна;

3) постепено да се намалува и елиминира увозот на земјоделски и на прехранбени производи што можат економично и во доволни количества да се произведат во Југославија;

4) да се овозможи економски рационален и долгорочно општествен оправдан извоз.

Учесниците на овој договор се согласни дека е од посебен интерес да се произведат потребните количества основни земјоделски и прехранбени производи што имаат спратенско значење во Југославија и во меѓународната размена.

Член 5

Учесниците на овој договор оценуваат дека потрошувачката на земјоделски и на прехранбени производи во периодот од 1976 до 1980 година ќе расте по стапка од околу 4%.

Оцената за растежот на потрошувачката на земјоделски и на прехранбени производи од став 1 на овој член учесниците на овој договор ја засноваат врз:

1) создавање поголем доход како основа за пораст на животниот стандард;

2) растеж на просечните реални лични доходи во рамките на зголемувањето на продуктивноста на трудот;

3) обезбедување услови за постабилен пораст на средствата за животниот стандард;

4) создавање услови за натамошно подобрување на структурата на исхраната и на условите за рационална потрошувачка и намалување на учеството на жита во исхраната на населението, а за зголемување на потрошувачката на поквалитетни прехранбени производи, посебно од животинско потекло;

5) пораст на вкупниот број на населението по стапка од 0,80% годишно;

6) зголемување на прометот на странски туристи. За остварување на предвидениот растеж на потрошувачката од став 1 на овој член е неопходно да се обезбедат следните услови, и тоа:

- 1) долгорочно договарање на производството;
- 2) мерки за остварување на програмата за квалитетно снабдување на населението а особено на градовите, индустриските и туристичките центри;
- 3) изградба и модернизација на трговска мрежа, на продажни, складишни и разладни капацитети;
- 4) соодветна даночна политика.

Член 6

Учесниците на овој договор оценуваат дека извозот на земјоделски и на прехранбени производи во периодот од 1976 до 1980 година ќе расте по просечна годишна стапка од околу 10%.

Предвидениот зголемување на извозот на земјоделски и на прехранбени производи од став 1 на овој член се заснова врз:

- 1) зголемување на производството;
- 2) приспособување на квалитетот и на асортиманот на производите кон барањата на странскиот пазар;
- 3) навремено и долгорочно договарање на производство за извоз;
- 4) заеднички вложувања во производство на храна, а посебно со земјите во развој;
- 5) поттикнување на извоз со заеднички средства на организациите на здружен труд, со даночни олеснувања и со средства остварени од посебните давачки на увоз на земјоделски и на прехранбени производи, како и со други средства.

Член 7

Заради задоволување на потребите на домашната побарувачка од земјоделски и од прехранбени производи, заради создавање резерви и зголемување на извозот на тие производи, учесниците на овој договор се согласни дека земјоделското производство во периодот од 1976 до 1980 година треба да расте по стапка од околу 4%, а производството во областа на прехранбената индустрија по стапка од околу 8% — во однос на производството остварено во 1974/75 година.

Учесниците на овој договор оценуваат дека земјоделското производство на општествените стопанства треба да расте по стапка од околу 8%, а на индивидуалните стопанства — од околу 3%.

Член 8

Предвидениот развој на земјоделското производство на општествените стопанства во периодот од 1976 до 1980 година се заснова врз:

1) интензивирање на земјоделското производство со уредување на земјишните површини со арандажија, комасација, одводнување, наводнување и со други мерки;

2) проширување на обработливите површини во општествениот сектор, вклучувајќи и откуп на земјиште, со цел до 1980 година со сите облици на општествување да се зголеми обработливите површини на општествениот сектор за 243.000 хектари, од што: во СР Босна и Херцеговина за 15.000 хектари, во СР Црна Гора за 3.000 хектари, во СР Хрватска за 75.000 хектари, во СР Македонија за 10.000 хектари, во СР Словенија за 10.000 хектари, во СР Србија, без автономните покраини, за 43.000 хектари, во САН Косово за 2.000 хектари и во САН Војводина за 85.000 хектари;

3) откуп на обработливи површини од индивидуални земјоделски производители по економски прифатливи услови, како и врз обработување на до-

сега необработувани површини во општествениот сектор;

4) пошироко воведување на современа техника и технологија;

5) развивање на научно-истражувачка работа и применување на најновите научно-технички достигнувања;

6) унапредување на самоуправната организација и поврзаноста на организациите на здружен труд во областа на земјоделското производство, преработката и прометот на земјоделски и на прехранбени производи врз доходовни односи;

7) поинтензивни инвестициони вложувања во земјоделството, во хидротехнички мелиорации и во прехранбената индустрија;

8) производствена ориентација кон одгледување на поинтензивни полјоделски култури и попродуктивен добиток;

9) поттикнување за здружување на труд и средства и на долгорочна производствена соработка со индивидуалните земјоделски производители во сите облици на здружувањето;

10) измена на структурата на земјоделското производство, и во врска со тоа, на прехранбената индустрија, во согласност со потребите на побарувачката.

Член 9

Предвидениот развој на вкупното, а посебно на стоковното производство на индивидуалните стопанства се заснова врз:

1) обезбедување на поголема економска заинтересаност на индивидуалните земјоделски производители;

2) развивање на самоуправно здружување на труд и средства врз основа на меѓусебно здружување на индивидуалните земјоделски производители во задруги и здружување на индивидуалните земјоделски производители со организациите на здружен труд и со други облици на здружување на трудот и на средствата;

3) интензивирање на производството со поширока употреба на квалитетно семе, минерални губриња, средства за заштита на растенијата и со механизација;

4) групирање на обработливите површини на здружените земјоделци по пат на арандажија, комасација и др., заради поефикасно користење на тие површини;

5) побрза модернизација на земјоделското производство со применување на научни достигнувања и современа технологија и техника, со поврзување со општествениот сектор и јакнење на соодветните стручни служби;

6) заедничко користење на земјоделска механизација по пат на здружување;

7) поинтензивни производствени вложувања на средства на индивидуалните производители;

8) наменско насочување на општествени средства за инвестициони вложувања во општествено организирано стоковно производство.

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни дека за реализација на целите утврдени со овој договор е од извонредно значење:

1) постојано да се зголемува употребата на средства за заштита на растенијата и на минерални губриња, така што во 1980 година да се достигне потрошувачка од околу 145 kg активна материја по хектар оранична површина;

2) да се подобрува опременоста на земјоделството со квалитетна механизација, така што во 1980 година да се располага со околу 400.000 трактори (со тоа што силата на условен трактор да се смета како 35 KS) со соодветни приклучни машини и со комплетни линии за механизација на производството на определени производи, како и со транспортни средства за превоз на земјоделски, производи, посебно кабести;

3) да се изградуваат, односно прошируваат соодветните капацитети на прехранбената индустрија, особено на повисоките фази на преработката, како и помодерни складишни и разладни простори;

4) прометот и пазарот на земјоделски и на прехранбени производи подобро да се организира со долгорочно договарање на производството и на снабдувањето и со меѓусебно поврзување на суштествените фактори на репродукцијата.

Обезбедувањето на опрема и на хемиски средства за потребите на земјоделството од домашно производство, односно од увоз, ќе се заснова врз самоуправно спогодување помеѓу организациите на здружен труд во областа на земјоделското производство, прехранбената индустрија и производството на опрема и на хемиски средства.

II. РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НА ПЕРЕРАБОТКАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 11

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки со прописи и со мерки на економската политика да ги поттикнуваат организациите на здружен труд во областа на производството и на прометот и заедниците на тие организации кон долгорочно самоуправно спогодување, односно општествено договарање за производството, прометот и снабдувањето на пазарот со земјоделски и прехранбени производи.

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на кои е права и должно ти, да преземаат мерки со кои ќе обезбедат стабилни економски услови за производство и за преработка на земјоделски производи, и други мерки за поттикнување на организациите на здружен труд и на индивидуалните земјоделски производители да ги користат постојните потенцијали заради остварување на договореното производство.

Член 12

Учесниците на овој договор оценуваат дека, во согласност со планираните потреби на домашната потрошувачка, потребите за резерви и потребите за извоз, до 1980 година треба да се обезбеди вкупно производство на жита од околу 18.000.000 тони, и тоа: 6.000.000 тони пченица, 114.000 тони рж, 715.000 тони јачмен, 50.000 тони оризова арпа, 417.000 тони овес и 10.700.000 тони пченка.

Процентата на производството на жита во количествата од став 1 на овој член се заснова врз општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини за периодот од 1976 до 1980 година, и изнесува:

— во илјади тони —

	Пченица	Рж	Јачмен	Оризова арпа	Овес	Пченица
1	2	3	4	5	6	7
СР Босна и Херцеговина	500	8	115	—	120	800
СР Црна Гора	15	2	10	—	5	20
СР Хрватска	1.500	25	160	—	60	2.550
СР Македонија	320	16	83	50	15	150
СР Словенија	185	13	29	—	20	270
СР Србија, без автономните покраини	1.500	50	120	—	160	3.060
САП Војводина	1.700	—	168	—	10	3.550
САП Косово	280	—	30	—	27	300

Предвиденото производство на жита од став 1 на овој член треба да се оствари првенствено со зголемување на приносот по хектар на општествените и на индивидуалните стопанства.

Производството на жита од став 1 на овој член во количествата од тој став овозможува, покрај намирување на домашните потреби, во 1980 година да се обезбеди извоз на околу 1.500.000 тони пченка или производи од пченка и на околу 500.000 тони пченица.

Преработката на жита, а посебно производството на брашно и на преработки од брашно, треба да се засноваат врз подобрување на асортиманот и квалитетот на производите, со рационално користење на житата.

Член 13

Учесниците на овој договор оценуваат дека треба да се зголеми учеството на индустриските растенија во структурата на земјоделското производство. Производството на главните индустриски култури ќе се зголемува постепено, така што во 1980 година ќе изнесува вкупно: шеќерна репа 8.730.000 тони, сончоглед 695.000 тони, соја 146.000 тони, маслодајна репа 75.000 тони, маслинки 41.000 тони и суров тутун 101.500 тони.

Процентата на производството на индустриски култури во количествата од став 1 од овој член се заснова врз општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини за периодот од 1976 до 1980 година и изнесува:

— во илјади тони —

	Маслодајни култури						
	Шеќерна репа	сончоглед	соја	маслодајна репа	маслинки	Тутун	
1	2	3	4	5	6	7	
СР Босна и Херцеговина	240	10	18	4	—	10	
СР Црна Гора	—	—	—	—	4	1	
СР Хрватска	1.950	68	25	67	36	21	
СР Македонија	240	45	—	—	—	48	
СР Словенија	240	—	—	3	1	—	
СР Србија, без автономните покраини	1.100	70	10	1	—	10	
САП Војводина	4.810	484	93	—	—	7	
САП Косово	150	18	—	—	—	4,5	

Забрзан растеж на производството на индустриски растенија треба да се оствари со проширување на сеидбените површини и на приносот по хектар.

Во производството на шеќерна репа ориентацијата треба да биде кон подобрување на квалитетот на рецата и кон зголемување на површините, во согласност со капацитетите за преработка.

Развој на капацитетите за преработка на шеќерна репа ќе се обезбеди со изградба на нови, со реконструкција и со проширување на постојните капацитети, што ќе овозможи во 1980 година да се достигне производство на шеќер од 925.000 тони, во рамките на кампањата на преработката од 80 дена, што ќе ги задоволи потребите на домашната потрошувачка.

За растежот и стабилноста на производството на маслодајните култури од суштествено значење е подобрувањето на сортиментот со поинтензивно применување на резултати од научноистражувачката работа.

Производството на маслодајни култури и на масла ќе се зголеми така што во 1980 година ќе изнесува 315.000 тони масло за јадење и растителни масти, за да ја намира во целост домашната потрошувачка и да овозможи создавање на потребни резерви.

Предвиденото производство на суров тутун треба да ги задоволи потребите на домашниот пазар и да обезбеди извоз на ферментиран тутун од околу 30.000 тони. Ориентацијата во производство на широколисни и ситнолисни тутуни треба да се приспособува кон барањата на пазарот.

Член 14

Учесниците на овој договор оценуваат дека производството на зеленчук треба да се развива така што во 1980 година да изнесува околу 7.100.000 тони.

Процената на производството во количеството од став 1 на овој член се заснова врз општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини за периодот од 1976 до 1980 година, и изнесува:

— во илјади тони —

	СР Босна и Херцеговина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македонија	СР Словенија	СР Србија без авт. покр.	САП Војводина	САП Косово
	1	2	3	4	5	6	7	8
Вкупно зеленчук	717	150	1.382	709	704	1.737	1.440	300
од што:								
— компир	430	80	950	90	600	950	480	100
— грав	42	2	31	13	7	82	14,5	20

Предвидениот растеж на производството на зеленчук се заснова врз побрзо развивање на општествено организирано производство, врз зголемување на приносот по хектар на индивидуалните стопанства, а особено врз зголемување на учеството на општествениот сектор во производството на зеленчук, како и врз воведување на индустриски начин на производство на зеленчук на тој сектор.

Учесниците на овој договор се согласни дека со економски мерки треба да се создаваат поволни услови за развој на производството на зеленчук и да се поттикнува долгорочно договарање на производството, прометот и на потрошувачката заради квалитетно снабдување на населението.

Учесниците на овој договор сметаат дека треба да се изврши реконструкција и модернизација на постојните капацитети за преработка, како и подигање на нови капацитети за преработка, во согласност со суровинската база и со можностите за пласман на домашниот и странскиот пазар.

Член 15

Учесниците на овој договор оценија дека со интензивирање на производството, со подигање на нови засади, со пошироко воведување на современа техника и технологија, со подобрување на сортниот состав и со производство и употреба на квалитетен саден материјал, може да се оствари зголемување на производството на овошје и грозје, така што во 1980 година производството на овошје да изнесува 1.947.000 тони, а на грозје 1.469.000 тони.

Процената на производството на овошје и грозје во количествата од став 1 на овој член се заснова врз општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини за периодот од 1976 до 1980 година, и изнесува:

— во илјади тони —

	СР Босна и Херцеговина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македонија	СР Словенија	СР Србија без авт. покр.	САП Војводина	САП Косово
	1	2	3	4	5	6	7	8
1) Овошје	255	28	320	200	80	800	211	53
од што:								
јаболки	40	4	105	124	36	180	92	21
2) Грозје	45	17	430	270	100	430	120	57

Се оценува дека со зголемување на производството и на преработката на овошје и грозје ќе се обезбеди намиравање на побарувачката на домашни т и ќе се

Изградбата на нови капацитети и проширувањето на постојните капацитети за преработка на овошје и грозје треба да биде во согласност со суровинската база и со можностите за пласман.

Член 16

Учесниците на овој договор оценуваат дека производството на месо, млеко, јајца и на други добиточни производи треба да се зголеми така што во 1980 година да достигне: 1.286.000 тони месо, 4.571.000.000 литри млеко и 4.509.000.000 јајца.

Процената на производството на месо, млеко и јајца во количествата од став 1 на овој член се заснова врз општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини за периодот од 1976 до 1980 година, и изнесува:

— во илјади тони —

Производство	Вкупно	Босна и Херцеговина	Црна Гора	Хрватска	Македонија	Словенија	Србија без авт. покр.	Војводина	Косово
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Месо	1.286	140	20	330	50	140	325	232	29
од што:									
— говедско	407	50	6	89	10	50	116	73	13
— свинско	310	44	7	141	15	34	120	142	7
— овчо	65	14	5	8	13	—	20	2	3
— живинско	259	24	1	75	9	50	40	35	5
— друго	65	8	1	17	3	6	29	—	1
Млеко во милиони литри	4.571	700	120	950	160	580	1400	471	190
Јајца во милиони парчиња	4.509	530	55	985	555	400	1100	699	165

Производството на месо треба да биде насочено кон видовите и квалитетот што ќе им одговараат на потребите на домашниот и странскиот пазар.

Со проширување на општествено организираното производство во сточарството, ќе се зголеми пазарното производство на месо, млеко и јајца, и така ќе се оствари порамномерно снабдување на домашниот пазар и производството на вишоци за извоз. Со

поврзување на организациите на здружен труд во областа на производството, преработката и прометот на сточни производи врз самоуправни основи, ќе се обезбеди поголем степен на нивна економска стабилност и распределба на доходот според трудот и резултатите од трудот во тие организации и посигурна снабденост на потрошувачите.

Стоچارското производство во ридско-планинските области ќе се развива и во согласност со усвоената програма за резерви на месо во жив добиток.

Заради намалување на трошоците на производството на месо, млеко и јајца, треба да се применува економската оптимална структура на добиточната храна, имајќи ја предвид насоката на производството и економските ефекти.

Учесниците на овој договор се согласни дека треба да се модернизираат и прошират индустриските капацитети на добиточна храна врз база на домашни суровини.

Во развојот на капацитетите на кланичната индустрија, тежиштето ќе биде врз модернизацијата и оптимализацијата, со ориентација кон максимално користење на нуспродуктите на коленето.

Во индустриската преработка на млекото, покрај модернизацијата на постојните капацитети, ќе се изградат и нови капацитети, особено за преработка на сезонските вишоци на млеко.

Заради отстранување на проблемите што настануваат во производството поради сезонските вишоци на јајца, треба да се изградуваат, односно модернизираат капацитетите за преработка на јајца.

Член 17

Учесниците на овој договор се согласни дека развојот на рибарството треба да се заснова врз унапредувањето на ловот и одгледувањето на риба во вештачки рибници, реки, езера и акумулации, како и врз унапредувањето на ловот на риба во Јадранското Море и на далекоморскиот риболов, така што производството и ловот на риба во 1980 година треба да изнесува околу 184.800 тони.

Процентата на производството и на ловот на риба во количеството од став 1 на овој член се заснова врз општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини за периодот од 1976 до 1980 година, и изнесува:

— во илјади тони —

	Босна и Херцеговина	Црна Гора	Хрватска	Македонија	Словенија	Србија без авт. покр.	Војводина	Косово
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Риби вкупно	6,0	12,1	127,4	3,1	20,0	2,7	13,0	0,5
од што:								
слатководни риби	6,0	2,5	21,8	3,1	0,5	2,7	13,0	0,5
морска риба								
вкупно	—	9,6	105,6	—	19,5	—	—	—
од што:								
— сина	—	0,5	34,0	—	6,5	—	—	—
— бела	—	0,1	9,1	—	0,8	—	—	—
Одгледување на морска риба	—	—	5,0	—	—	—	—	—
Друго (раксви, мекотелци)	—	—	3,5	—	—	—	—	—
Далекоморски лов	—	9,0	54,0	—	27,0	—	—	—

Учесниците на овој договор оценуваат дека планираниот развој на производството и ловот на риба до 1980 година ќе ја намира побарувачката на домашниот пазар и дека ќе обезбеди извесни вишоци за извоз.

III. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ И МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОЛИТИКАТА НА РАЗВОЈОТ НА АГРОИНДУСТРИСКИОТ КОМПЛЕКС

Член 18

Заради остварување на целите на развојот утврдени со овој договор, учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки на економската политика засновани врз единствениот стопански систем и врз системските решенија, како и други мерки, што треба постојано да се приспособуваат кон натамошниот развој на економскиот систем и да создаваат услови за зголемување на продуктивноста на трудот и за рамноправност на работниците и на здружените земјоделци во стекнувањето на доходот и располагањето со резултатите од трудот.

Со овој договор се утврдуваат заедничките основи за:

- 1) регулирање на односите во областа на:
 - a) инвестиционата политика;
 - b) цените и компензациите;
 - v) организацијата на пазарот на земјоделските и прехранбените производи и на системот на резервите;
 - г) надворешнотрговската размена;
 - д) кредитирањето на производството и залихите на основните земјоделски и прехранбени производи;
- 2) преземање на други мерки.

1. Инвестициона политика

Член 19

Учесниците на овој договор ќе го поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата, со кое ќе се овозможат поголеми вложувања и остварување на долгорочниот развој на агроиндустрискиот комплекс за да се обезбеди похармонишно одвивање на тековите на општествената репродукција и подинамичен и планиран развој на целиот комплекс.

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки организациите на здружен труд средствата потребни за финансирање на проширената репродукција во агроиндустрискиот комплекс, да ги обезбедуваат од:

- 1) средствата на организациите на здружен труд;
- 2) средствата на индивидуалните земјоделски производители;
- 3) средствата на штедењето;
- 4) средствата на организациите на здружен труд здружени во банки;
- 5) кредитите на Меѓународната банка за обновата и развој;
- 6) други странски кредити;
- 7) средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;
- 8) други извори на средства за посебни намени.

Републиките и автономните покраини, со свои мерки ќе ги поттикнуваат организациите на здружен труд, банките и другите заинтересирани субјекти врз самоуправна основа да ги здружуваат трудот и средствата со кои ќе се обезбедат потребните вложувања и бенефицирани услови на кредитирањето за вложувањата, кога е тоа општествено-економски оправдано.

Вложувањата во агроиндустрискиот комплекс треба да се засноваат врз доходовните и пазарните критериуми во инвестирањето.

Член 20

Учесниците на овој договор оценуваат дека за остварувањето на заедничките интереси и цели, утврдени во чл. 2 до 17 на овој договор, организациите на здружен труд во областа на агроиндустрискиот комплекс треба да учествуваат со околу 11,4% во инвестициите во основните средства на општествениот сектор на стопанството (563.500.000.000 динари), што изнесува околу 64.000.000.000 динари (според цените во 1975 година), со следната структура на вложувањата, и тоа:

1) во земјоделското производство (чиста дејност) и рибарството вложувањето треба да изнесува околу 41.000.000.000 динари, со тоа што во тој износ се за сметани и вложувањата во општествено организираното производство на земјоделците;

2) во производството на шеќер, масло, преработка на млеко, производство на готови јадења и изградба на простор за складирање и разладување во индустријата на месо, овошје и зеленчук, како и на пацитетите со кои се овозможува прифаќање, доработка и доставување на производите од производителите до потрошувачите, вклучувајќи ги и резервите, вложувањето треба да изнесува околу 15.000.000.000 динари;

3) во изградбата на системот за одводнување и наводнување вложувањето треба да изнесува околу 8.000.000.000 динари.

Член 21

Учесниците на овој договор се согласни кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој, според општиот југословенски проект за развој на земјоделството, да се распределат врз основа на договорите на републиките и автономните покраини за насочување и користење на заемите од Меѓународната банка за обнова и развој за периодот од 1 јули 1976 до 1981 година.

Распределбата на кредитот на Меѓународната банка за обнова и развој според вториот општ југословенски земјоделски проект (кредитна линија за земјоделството), ќе се изврши така што 50% од кредитот ќе им се додели на стопански развиените републики и САП Војводина, а 50% од кредитот — на стопански недоволно развиените републики и САП Косово.

Распределбата на соодветен износ на кредитот внатре во стопански развиените републики и САП Војводина ќе се изврши според нивното учество во делот на остварениот општествен производ на вкупното земјоделство според просекот во 1974 и 1975 година, при што се зема предвид само чистата дејност.

Распределбата на соодветен износ на кредитот внатре во стопански недоволно развиените републики и САП Косово ќе се изврши во согласност со член 2 точка 1 на Договорот на републиките и автономните покраини за насочување и користење на заемите на Меѓународната банка за обнова и развој во периодот од 1976 до 1981 година, односно според нивното учество во кредитите на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година.

Републиките и автономните покраини се согласни од своите средства да го поднесуваат курсниот ризик за делот на заемот на Меѓународната банка за обнова и развој што на индивидуалните земјоделски производители им се одобруваат во динарската вредност на банката заради изведување на општиот југословенски проект.

Член 22

Републиките и автономните покраини се согласни дека во рамките на расположивите странски кредити, во согласност со Договорот за утврдување на критериумите за насочување и користење на странските кредити за потребите на развојот на Југославија во периодот од 1976 до 1980 година, делот од тие средства да се насочува во развојот на агроиндустрискиот комплекс.

2. Цени и компензации

Член 23

Учесниците на овој договор ќе создаваат услови работниците во основните организации на здружен труд самостојно, во односи на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност, да формираат цени на земјоделските и прехранбените производи на единствениот југословенски пазар, врз основа на дејствувањето на законитоста на пазарот а во согласност со самоуправните спогодби, со општествените договори и со условите за стекнување на доходот утврдени со прописи, како и со прописите за цените.

Член 24

Учесниците на овој договор се согласни, заради обезбедување на постабилни услови на производството, за задоволување на домашната потрошувачка, за создавање на неопходни резерви и ублажување на растројувањата на пазарот, да се врши општествена контрола на цените на земјоделските и прехранбените производи, применувајќи ги при тоа критериумите што поаѓаат од следните основи:

1) целите на општествено-економскиот развој утврдени со овој договор и со материјалните биланси (производство, потрошувачка, увоз, извоз, залихи) и резерви;

2) движењето на просечниот доход и на продуктивноста на трудот на општествените стопанства и во општествено организираното производство на земјоделците;

3) движењето на цените на странскиот пазар, односно на цените што организациите на здружен труд ги остваруваат на странскиот пазар и нивното влијание врз домашните цени;

4) односите на понудата и побарувачката и нивното влијание врз движењето на цените и животните трошоци во согласност со годишните резолуции за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

Член 25

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки Сојузниот завод за цени, во соработка со Сојузниот завод за статистика и со други надлежни органи на федерацијата, републиките и автономните покраини, поаѓајќи од прописите за општествената контрола на цените и од основите од член 24 на овој договор, да ги разработи критериумите и да ја утврди методологијата, мерилата и показателите што се примекуваат во општествената контрола на цените.

Показателите од став 1 на овој член ќе се следат посебно за општествените стопанства, а посебно за општествено организираното производство на земјоделците, за производите што се под општествена контрола на цените и за производите за кои со овој договор е предвидено да се утврдуваат производителските продажни и заштитни цени.

Додека не ќе се обезбедат показателите за следење на општествено организираното производство на земјоделците, ќе се применуваат показателите за општествениот сектор на земјоделството.

По исклучок, за суровиот тутун за кој не се следат показателите од став 1 на овој член, привремено, до крајот на 1978 година, ќе се применуваат односите на просечното движење на цените на растителните производи за кои се утврдуваат производителските продажни цени.

Член 26

Учесниците на овој договор се согласни дека Службата на општественото книговодство, според показателите од член 140 на Законот за здружениот труд и на прописите донесени врз основа на овластувањата од член 143 на тој закон, а во согласност со основите од член 24 на овој договор, треба да ги следи и искажува резултатите на трудот на работниците и земјоделците и работењето на организациите на здружен труд во областа на агроиндустрискиот комплекс на општествениот сектор и на општествено организираното производство на земјоделците по гранки на производството.

Член 27

Учесниците на овој договор се согласни дека, под општествената контрола на цените на единствениот југословенски пазар, треба да бидат следните земјоделски производи од домашното производство и од увозот: пченица, пченка, оризова арпа, сончоглед и други маслодајни култури, вклучувајќи ја и сојата шеќерната репа, суровиот тутун, суровиот памук, волната, свежото млеко и добитокот за колење (говеда, овци, свињи и живина).

За производите од став 1 на овој член учесниците на овој договор се согласни до 1980 година да ги утврдуваат производителските продажни цени, освен ако учесниците не се спогодат поинаку.

Член 28

Надлежните органи при предлагање и донесување на прописите за преземање на мерки во областа на цените треба да поаѓаат од основите и критериумите од чл. 24 до 26 на овој договор.

Учесниците на овој договор со свои прописи ќе обезбедат производителските продажни цени да се применуваат при откупот и продажбата на земјоделските производи, со тоа што ќе настојуваат тие цени да се применуваат на однапред договореното производство.

Прописите и мерките од став 1 на овој член, по правило, треба да се донесуваат до 1 октомври тековната година за наредната година, а по исклучок и во текот на годината.

Член 29

Учесниците на овој договор се согласни дека малопродажните цени за земјоделските производи од член 27 на овој договор и за основните преработки од тие производи треба да ги определуваат републиките и автономните покраини, и да преземаат мерки за општествена контрола на цените на тие производи и други мерки заради обезбедување на постабилни услови на пазарот на храната.

Ако при определувањето на малопродажните цени за земјоделските производи и нивните преработки од став 1 на овој член се утврдат цени пониски од нивото на производителските продажни цени, републиките и автономните покраини се согласни истовремено со утврдувањето на пониските цени со посебен договор да ги утврдат и компензациите.

Член 30

Републиките и автономните покраини се согласни, заради заштита на стандардот на населението и за одржување на животните трошоци во

планираните рамки, да склучат договор со кој ќе се утврди за кои производи од член 27 на овој договор ќе се одобруваат компензации и под кои услови на купувачите ќе им се надомести износот на компензациите од буџетите на републиките и буџетите на автономните покраини.

Договорот од став 1 на овој член се донесува во согласност со годишните резолуции за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, истовремено со донесувањето на буџетите на републиките и буџетите на автономните покраини. Ако не се донесе нов договор, ќе се применува договорот од претходната година до донесувањето на новиот договор.

Член 31

Републиките и автономните покраини се согласни врз основа на договорите од член 30 на овој договор да обезбедат потребни средства за компензации за потрошувачката на земјоделските и прехранбените производи на својата територија.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со продажба на мало и крајните потрошувачи што ќе ги определи републиката, односно автономната покраина, износот на компензацијата што им го исплатиле на земјоделските производители, заедно со цената, го надоместуваат од буџетот на републиката, односно на автономната покраина.

Член 32

Учесниците на овој договор се согласни за производите од член 27 на овој договор што произлегуваат од домашно производство да пропишуваат заштитни цени.

Заштитните цени од став 1 на овој член ги утврдуваат надлежните сојузни органи во согласност со прописите до 1 октомври тековната година за наредната година.

Заштитните цени од став 1 на овој член се утврдуваат врз основа на определените производителски продажни цени од чл. 27 и 28 на овој договор, што се намалуваат најмногу до 15%, земајќи ја при тоа предвид просечната продуктивност и доходноста во производството на тие производи на општествениот сектор и во општествено организираното производство на земјоделците.

Член 33

Учесниците на овој договор се согласни земјоделските производи што на пазарот не можат да се пласираат по заштитните цени, да се откупуваат по тие цени, водејќи при тоа сметка за количествата утврдени со овој договор, под услов производите да се подготвени во форма во која можат да се складираат.

Надлежните органи на републиките и автономните покраини со свои мерки ќе регулираат организациите на здружен труд во областа на прометот и индустриската преработка на земјоделските производи, производите од став 1 на овој член да ги преземат, доработат, преработат и складираат.

Откуп на земјоделски производи според заштитни цени треба да вршат надлежните органи, односно организациите на републиките и автономните покраини до количествата утврдени со билансот за тековната или економската година, а над тоа — надлежните органи, односно организации на федерацијата (чл. 42 и 43).

Член 34

Учесниците на овој договор се согласни компензациите во вид на регрес (во натамошниот текст: регрес) за минерални ѓубриња, постепено да се намалуваат и како интервентна мерка да се укинат на 31 декември 1979 година.

Учесниците на овој договор се согласни минералните ѓубриња во наредните години да се регресираат во следните износи од утврдените производителски цени за НПК:

- 1) во 1977 година — просечно 20%;
- 2) во 1978 година — просечно 14%;
- 3) во 1979 година — просечно 7%.

При утврдувањето на производителските продажни цени од член 27 на овој договор учесниците на овој договор ќе водат сметка за пресметувањето на регресот за минерални ѓубриња во цените на земјоделските и прехранбените производи.

До крајот на 1979 година средствата за регресирање на потрошувачката на минерални ѓубриња ќе се обезбедат сразмерно со придонесот од републиките и автономните покраини кон буџетот на Федерацијата, а ќе се исплатуваат преку посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија.

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да донесат прописи за обезбедување на средства и за условите и начинот на користење на тие средства за намените од овој договор.

Учесниците на овој договор, во рамките на своите права и должности се согласни да обезбедат реесконт на кредитите на организациите на здружен труд во областа на земјоделството за залихите на минералните ѓубриња под повољни услови и да ги утврдат царинските контингенти за увоз на одделни суровини за производството на минерални ѓубриња, и да преземат други мерки.

3. Организација на пазарот на земјоделски и прехранбени производи и систем на резерви

Член 35

Поаѓајќи од своите општествени планови и утврдените стоковни биланси, учесниците на овој договор со свои мерки ќе го поттикнуваат долгорочното договарање на производството, јакнењето на функциите на стоковните резерви, изградбата и опремувањето на складираниот и разладниот простор за сместување и чување на пазарните вишоци и ќе создаваат услови учесници во овие активности да бидат и градовите, индустриските и туристичките центри и другите големи потрошувачи.

Член 36

Републиките и автономните покраини се согласни да ги поттикнуваат работниците во организациите на здружен труд во областа на земјоделството, во земјоделските задруги и во основните организации на кооперантите, со работниците во основните организации на здружен труд во областа на преработката на земјоделските производи, прометот на земјоделски и прехранбени производи, туризмот и во други организации и органи — големи потрошувачи да склучуваат самоуправни спогодби за производство, преработка, промет и доходовни односи.

Спогодбите од став 1 на овој член треба да содржат одредби за:

- 1) заедничко планирање на производството и усогласување на капацитетите;
- 2) преземање на производи по динамика, количество и договорени цени;
- 3) заеднички настап на домашниот и странскиот пазар;
- 4) регулирање на меѓусебниот однос во заеднички остварениот доход;
- 5) поднесување на ризикот од заедничкото работење и др.

Член 37

Учесниците на овој договор се согласни со свои мерки, во согласност со законот, да го поттикнуваат договарањето на производството и испораката на земјоделски и прехранбени производи помеѓу основните организации на здружен труд во областа на примарното земјоделско производство и организациите на здружен труд во областа на преработката на земјоделски производи и на прометот на земјоделски и прехранбени производи, како и помеѓу тие организации и организациите на потрошувачите, по правило, пред почетокот на производството.

Во согласност со одредбата на став 1 од овој член, учесниците на овој договор со свои мерки ќе ја унапредуваат организацијата на откупот и прометот на земјоделски производи во целост, а посебно откупот на тие производи од индивидуалните земјоделски производители.

Член 38

Учесниците на овој договор ќе ги определат местата на кои ќе се врши општествено договарање, самоуправно спогодување и меѓусебно информирање на производителите, преработувачите, прометните организации и потрошувачите на земјоделски и прехранбени производи. Тоа место ќе биде и Продуктната берза во Нови Сад, која во текот на 1977 година треба да ги усогласи организацијата и работењето со одредбите на Законот за здружениот труд за да се оспособи и за наведените работи.

Член 39

Републиките и автономните покраини посебно ќе ги поттикнуваат активностите на градовите, индустриските и туристичките центри во поглед на преземањето мерки за создавање услови за побрз развој и долгорочно договарање на производството на овошје и зеленчук, како и на други земјоделски производи, заради обезбедување редовно и стабилно снабдување на населението со тие производи.

Член 40

Учесниците на овој договор се согласни, во согласност со прописите со кои се уредува и обезбедува единство на југословенскиот пазар, со свои мерки да го поттикнуваат посовременото организирање на пазарот на земјоделски и прехранбени производи. Со самоуправни спогодби помеѓу организациите на здружен труд во областа на производството и организациите на здружен труд во областа на прометот на земјоделски и прехранбени производи и со мерки на општествено-политичките заедници ќе се создаваат услови за порационален пласман на тие производи и подобро снабдување на потрошувачите со тие производи.

Во согласност со одредбата на став 1 од овој член, републиките и автономните покраини ќе создаваат услови во големите градови, индустриските и туристичките центри да се формираат деловни заедници на производителите на земјоделски производи, на прехранбената индустрија и на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на тие производи, како и да се формираат самоуправни интересни заедници на производителите, прометните организации на здружен труд и потрошувачите на храна.

Член 41

Учесниците на овој договор се согласни, заради постабилно и поефикасно функционирање на единствениот југословенски пазар и обезбедување на стопанството и општеството во случај на тешкотии што можат да настанат во вонредни услови и на таму да се изградува и унапредува системот на стоковни резерви на соодветни земјоделски и прехран-

бени производи и да се унапредуваат резервите во жив добиток. Во врска со тоа, ќе се создаваат стоковни резерви на ниво на федерацијата, републиките, автономните покраини, општините и организациите на здружен труд, со тоа што учесниците на овој договор, во рамките на своите права и должности, да обезбедат работењето со тие резерви да биде во согласност со потребите на стопанството и населението, како и со задачите на народната одбрана.

Член 42

Учесниците на овој договор, поаѓајќи од одговорноста и политиката на снабдувањето на стопанството и на населението и обезбедувањето на неопходните стоковни резерви, да ги утврдуваат своите материјални биланси на земјоделски и прехранбени производи и да водат политика на стоковни резерви, во согласност со тие биланси.

Материјалните биланси на федерацијата, републиките и автономните покраини се утврдуваат до 1 октомври тековната година за наредната година.

Заради реализација на материјалните биланси од став 1 на овој член и следење на движењето на понудата и побарувачката на земјоделски и прехранбени производи, учесниците на овој договор ќе преземаат потребни мерки.

Член 43

Републиките и автономните покраини се согласни секоја година да им утврдуваат и обезбедуваат на надлежните органи, односно организации средства за обемот на стоковните резерви, утврден со материјални биланси, како и средства за интервентен откуп на земјоделски производи и за други интервенции на пазарот на тие производи.

Федерацијата, во согласност со обврските утврдени со закон и во соработка со републиките и автономните покраини, преку надлежните органи, односно организации, врши интервентен откуп на земјоделски производи и презема други интервенции на пазарот.

4. Надворешнотрговска размена

Член 44

Во согласност со утврдената заедничка развојна и девизна политика, републиките и автономните покраини ќе го насочат развојот на земјоделското и прехранбеното производство така што да се овозможи што порационално вклучување на здружениот труд во меѓународната поделба на трудот, водејќи сметка за придонесот и обврските на организациите на здружен труд и за својот придонес и обврските за остварување на планираните пропорции на платниот и девизниот биланс. Учесниците на овој договор се согласни со политиката и со мерките во девизниот и надворешнотрговскиот режим да влијаат извозот на земјоделски и прехранбени производи да стане трајна ориентација во развојот на економските односи со странство.

Политиката на извозот на земјоделски и прехранбени производи ќе се води врз основа на програмата за извоз, водејќи сметка за утврдените материјални биланси на земјоделските и прехранбените производи и снабденоста на домашниот пазар со тие производи.

Член 45

Учесниците на овој договор се согласни извозот на земјоделски и прехранбени производи да се поттикнува со здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд, со средства што се алиментираат преку даночни олеснувања и посебни давачки на увозот на земјоделски и прехранбени производи и со други мерки преку самоуп-

равните интересни заедници за економски односи со странство, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Во структурата на извозот на производите од став 1 на овој член ќе се зголеми учеството на тие производи од повисок степен на преработка врз база на максимално користење на домашните суровини, трудот, знаењето и други ресурси, како и учеството на други производи ако обезбедуваат поголем нето девизен ефект.

Извозот на земјоделски и прехранбени производи ќе се оствари и со долгорочна соработка со заинтересираните земји, а посебно со земјите во развој, со заедничко вложување заради интензивирање на земјоделското производство во Југославија и со научно-техничка и друга соработка.

Член 46

Учесниците на овој договор се согласни, во согласност со развојната политика утврдена во овој договор, посебно да се поттикнува извозот на следните производи:

- 1) добиток, добиточни производи и преработки;
- 2) жита и преработки од жита;
- 3) вино и други природни алкохолни пијачки;
- 4) риба и рибини преработки;
- 5) хмељ;
- 6) тутун и преработки од тутун;
- 7) зеленчук, овошје и трпезно грозје и преработки од зеленчук и овошје.

Мерките за поттикнување на извозот на земјоделските и прехранбените производи од став 1 на овој член ќе се утврдат со договор на федерацијата, републиките и автономните покраини, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Дополнителните средства за поттикнување на извозот на тутун треба спогодбено да ги утврдат производителите и преработувачите на тутун.

Член 47

Учесниците на овој договор се согласни политиката на увозот на земјоделски и прехранбени производи да се заснова врз утврдената долгорочна ориентација кон намалување и елиминирање на увозот на производи што можат економично да се произведуваат во Југославија и да се остварува врз основа на материјалните биланси и програмите на резерви на основните земјоделски производи и во рамките на платнобилансните можности на Југославија. Земјоделските и прехранбените производи што не се произведуваат во Југославија, ќе се увезуваат првенствено од земјите во развој.

Член 48

Учесниците на овој договор се согласни заштитата на домашното производство на земјоделски и прехранбени производи да се врши преку царини и давачки.

На увезените земјоделски и прехранбени производи што се произведуваат во Југославија ќе се наплатува посебна давачка, во согласност со законот, во височина на позитивната разлика во цената помеѓу увозните и домашните цени.

Ако на странскиот пазар настапат промени што бараат итно спречување на растројствата на домашниот пазар, покрај применувањето на важечките стапки, во согласност со Царинскиот закон, на увозот на земјоделски и прехранбени производи ќе се воведуваат и посебни мерки на царинска заштита, вклучувајќи ги и сезонските царински стапки со временско ограничување на нивното применување.

Покрај царинските мерки, со усовршување на системот на посебните давачки ќе се настојува да се обезбеди неопходна заштита на земјоделското

производство од нелојална конкуренција и нестабилност на странските пазари, а во согласност со политиката на економска стабилизација.

Член 49

Учесниците на овој договор се согласни со соодветни режими на извозот и увозот, воведувајќи, по потреба, и рестриктивни режими и сезонски ограничувања, да обезбедат политиката на увозот и извозот на земјоделски и прехранбени производи да се води во согласност со овој договор.

Заради остварување на увоз на репродукционен материјал и опрема за реализација на политиката на развојот предвидена со овој договор, а во согласност со Законот за прометот на стоки и услуги со странство, ќе се воведуваат соодветни режими на увоз, со утврдување на стоковни и девизни контингенти и со издавање на дозволи.

Член 50

Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во смисла на член 49 од Царинскиот закон, да обезбедат царински контингенти за увоз на специфична опрема за потребите на организациите на здружен труд во областа на агроиндустрискиот комплекс.

Со царинските контингенти, во смисла на став 1 од овој член ќе се опфати увозот на опрема што не се произведува или се произведува во недоволни количества во Југославија, за чиј увоз претходно ќе се согласат домашните производители на опрема, што треба да се утврди со самоуправни спогодба склучена помеѓу домашните производители на опрема и корисниците на таа опрема.

Обемот и условите на увозот на специфична опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со платнобилансните можности на Југославија.

Член 51

Учесниците на овој договор се согласни дека, ако со акти на сојузните органи за спроведување на заедничката економска и девизна политика, по исклучок се забрани или ограничи извозот на определени земјоделски и прехранбени производи, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, на организациите на здружен труд треба да им се обезбеди и компензација со определување на соодветни права на купување девизи на девизниот пазар, односно права на плаќања спрема странство.

Член 52

Учесниците на овој договор се согласни увоз и извоз на земјоделски производи што се употребуваат како репродукционен материјал во индустријата, како што се хмељ, пиварски јачмен, коноп, памук, волна и кожа, млеко во прав, јајца во прав и соина сачма, да се одобрува по донесувањето на материјалните биланси од член 42 на овој договор и извозот да се условува со претходно намирување на договорените потреби за домашниот пазар, а увозот — со купување на понудените количества на тие производи од домашно производство.

5. Кредитирање на производството и залихите

Член 53

Учесниците на овој договор се согласни со селективна кредитна политика и со други мерки што ги спроведува Народната банка на Југославија, заедно со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, да се обезбеди под поволни услови и реесконт на кредитите за производство и за залихи на земјоделски и прехранбени производи на општествениот сектор, на општествено организираното производство на зем-

јоделците и на договореното производство (во натамошниот текст: вкупно општествено организирано производство).

Член 54

Учесниците на овој договор се согласни за спроведување на селективната кредитна политика првенствено да се користат механизмите на самоуправните спогодби на банките за кредитирање на вкупното општествено организирано производство и на залихите на основни земјоделски и прехранбени производи.

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности да преземаат мерки Народната банка на Југославија, заедно со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, да поведе иницијатива и подготви потребна документација за склучување на спогодбата од став 1 на овој член.

Ако самоуправната спогодба на банките од став 1 на овој член не се склучи или нејзината содржина не биде во согласност со средбите на овој договор, учесниците на овој договор се согласни надлежните органи на федерацијата, утврдени со овој договор, да преземат соодветни мерки за насочување на краткорочните кредити на банките, со кои ќе се обезбеди непречено производство и промет на основни земјоделски производи.

Член 55

Учесниците на овој договор се согласни секоја година, во рамките на кредитно-монетарната политика, во согласност со резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, да се утврдуваат обемот на потребните средства од примарната емисија, стапките на реесконтот и височината на каматната стапка за кредитирање на производството и на залихите на основни земјоделски и прехранбени производи.

Член 56

Учесниците на овој договор се согласни со системот на реесконтно кредитирање да се обезбедат средства за кредитирање на вкупното општествено организирано производство и на залихите на земјоделски и прехранбени производи, и тоа:

- 1) производство и залихи на пченица, вклучувајќи ја и семенската пченица;
- 2) производство и залихи на пченка, вклучувајќи ја и семенската пченка;
- 3) производство и залихи на оризова арпа и ориз;
- 4) производство на шеќерна репа и залихи на шеќер;
- 5) производство и залихи на маслодајни култури, вклучувајќи и соја и залихи на сурово масло;
- 6) производство и залихи на тутун;
- 7) залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници и залихи на вино во винарски визби во општествениот сектор;
- 8) организирано гоеење на добиток (говеда, свињи, овци и живина) и риби и залихи на месо во ладилници;
- 9) производство на млеко и залихи на млечни преработки од домашно производство;
- 10) пазарни стоковни резерви на републиките и на автономните покраини и сојузни пазарни стоковни резерви за производите предвидени со овој член.

Обемот на потребните средства за реесконтно кредитирање на производството и залихите од став 1 на овој член се усогласува секоја година со растежот на производството и со цените на производите што се кредитираат, при задржување на височината на постојните реесконтни стапки.

Член 57

Учесниците на овој договор се согласни дека заради спроведување на селективната кредитна политика од член 54 на овој договор, со самоуправни спогодби на банките треба да се обезбедат средства за кредитирање на вкупното општествено организирано производство и на залихите, и тоа на:

1) производите што се кредитираат реесконтно, односно производите од член 56 на овој договор;

2) производите што се од посебно значење за снабдувањето на градовите, односно на големите потрошувачки центри;

3) производите во пазарните резерви на големите потрошувачи;

4) други производи чие производство треба да се развива во согласност со годишната резолуција за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки банките со самоуправни спогодба да обезбедуваат усогласување на обемот на потребните средства за кредитирање со растежот на вкупното општествено организирано производство на земјоделски и прехранбени производи и со порастот на цените на тие производи, како и да ги утврдуваатamatните стапки.

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да донесат прописи со кои кредитите на банките за намените од овој член, при утврдувањето на трајни обртни средства, ќе се издначат со реесконтните кредити.

Член 58

Учесниците на овој договор се согласни селективното кредитирање на производите и залихите на земјоделски и прехранбени производи да се применува врз вкупното општествено организирано производство.

Член 59

Учесниците на овој договор се согласни да се преземат мерки, согласно со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, на основните организации на здружен труд во областа на агроиндустрискиот комплекс да им се изврши конверзија на дел на краткорочните кредити на банките во долгорочни кредити, во согласност со Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем.

6. Други мерки

Член 60

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на девизниот и платниот биланс на Југославија, како и на таквите биланси на републиките и автономните покраини, а во согласност со ситемот на кредитните односи со странство, да обезбедат приоритет во користењето на странските кредити за увоз на опрема за постигање на обемот на производството на земјоделски и прехранбени производи предвиден со овој договор.

При утврдувањето на условите за користење на странски стоковни и финансиски кредити за набавка на специфична опрема за производствените капацитети, а во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, како и со договорената политика на задолжувањето во странство, треба да се поаѓа од тоа дека агроиндустрискиот комплекс, како област од посебен интерес, има соодветен третман.

Член 61

Републичките и автономните покраини се согласни дека, во рамките на своите права и должности,

ќе преземаат иницијатива со самоуправни спогодба на банките и на други финансиски организации дел од средствата на нивниот кредитен потенцијал да се насочува во инвестициите во областа на агроиндустрискиот комплекс.

Член 62

Републиките и автономните покраини се согласни дека со мерки на даночната и кредитната политика и со други мерки ќе ги поттикнуваат организациите на здружен труд во областа на агроиндустрискиот комплекс да вложуваат повеќе средства во развојот на истражувачките капацитети и во истражувачко-развојната работа.

Член 63

Учесниците на овој договор се согласни дека со побрз развој на домашните технолошки иновации во производството на земјоделски и прехранбени производи се создаваат услови за вклучување на организациите на здружен труд во областа на агроиндустрискиот комплекс во меѓународниот трансфер на технологијата, посебно преку економска и научно-техничка соработка на Југославија со земјите во развој во областа на земјоделството.

Учесниците на овој договор се согласни да преземаат мерки за да се поттикнуваат склучувањето на договори за заеднички вложувања, за долгорочна производствена соработка и меѓусебни испораки, посебно со земјите во развој и на таквите договори да им се даде соодветен третман.

Републиките и автономните покраини се согласни дека ќе преземаат мерки заради организационо, материјално и кадровско јакнење на основните организации на здружен труд кои ќе се ориентираат кон соработка со земјите во развој во областа на агроиндустрискиот комплекс.

Член 64

Републиките и автономните покраини се согласни дека со соодветни мерки ќе го поттикнуваат подобрувањето на расниот состав на добиточниот фонд и употребата на квалитетен семенски и саден материјал, првенствено од домашно производство.

Член 65

Учесниците на овој договор се согласни дека со соодветни мерки ќе се поттикнува производството, ловот и потрошувачката на риби.

Учесниците на овој договор се согласни да се донесе посебна програма за развој на далекоморскиот риболов и, во рамките на своите права и должности да утврдат мерки за негова реализација.

Член 66

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да ги поттикнуваат основните организации на здружен труд, работните организации и сложените организации на здружен труд, земјоделските задруги, деловните заедници, банките и другите форми на здружување на труд и средства со самоуправни спогодби да здружуваат труд и средства заради развивање на планска и деловна соработка, стабилизација на производството и за унапредување на самоуправните општествено-економски односи во областа на агроиндустрискиот комплекс.

Во согласност со одредбата на став 1 од овој член и одредбите на овој договор републиките и автономните покраини се согласни да поттикнуваат определени самоуправни организации и заедници да спроведат постапка за самоуправни спогодување помеѓу производно и доходовно поврзаните организации на здружен труд во областа на агроиндустрискиот комплекс.

Член 67

Републиките и автономните покраини се согласни со свои мерки да го поттикнуваат развојот на земјоделството во ридско-планинските области и на островите, што подетално ќе се утврди со посебна програма за развој до крајот на 1977 година. Питоа, ќе се тргнува од компаративните предности и дефицитарноста на производството во тие области, односно на тие острови, во согласност со плановите за одбрана и со материјалните биланси од член 42 на овој договор.

IV. ПОЛИТИКА НА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ОДНОСИ НА СЕЛО, НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ОПШТЕСТВЕНО ОРГАНИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 68

Самоуправното здружување на земјоделците и нивното побрзо вклучување во самоуправно здружениот труд и самоуправните односи заради поинтензивно и попродуктивно користење на производствените можности и на средствата со кои тие располагаат е суштествен услов за остварување на развојните цели утврдени со овој договор.

Учесниците на овој договор со системски мерки, во согласност со економската политика, ќе ги поттикнуваат земјоделците да здружуваат труд, земјиште и други средства на трудот во сопственост на земјоделците, меѓусебно и со трудот на работниците и општествените средства, во рамките на земјоделските задруги, основните организации на кооперанти и други форми на здружување, или со трудот на работниците и со општествените средства во организациите на здружен труд. Врз таа основа ќе се зголеμουва продуктивноста на трудот на земјоделците, ќе се зголемува нивниот доход, ќе се зајакнува нивната општествено-економска положба и ќе се создаваат услови за вкупен економски и социјален развој на селото.

Член 69

Учесниците на овој договор, во рамките на своите права и должности, ќе придонесуваат за остварување на целите од член 68 став 1 на овој договор, а посебно со своите мерки ќе поттикнуваат:

1) јакнење на здружениот труд на село по пат на оспособување на постојните и создавање на нови задруги, основни организации на кооперанти и други облици на здружување на земјоделците, меѓусебно и со организациите на здружен труд во областа на агроиндустрискиот комплекс, врз основа на заеднички интереси на земјоделците и работниците во организациите на здружен труд и слободно определување, со цел во тие организации да бидат вклучени што поголем број индивидуални земјоделски производители;

2) остварување на уставните начела за развивање на самоуправните доходни односи во рамките на кои земјоделците, самостојно, односно заедно и рамноправно со работниците управуваат со работата на задругите и на основните организации на кооперанти, ги уредуваат меѓусебните односи во планирањето, производството, стекнувањето и распределбата на доходот и со тоа во начело остваруваат иста положба и исти права, обврски и одговорности како и работниците во организациите на здружен труд во областа на агроиндустрискиот комплекс;

3) развивање на трајна соработка на земјоделците со организациите на здружен труд врз основа на заедничко производство и доход со заеднички ризик, и привремена соработка со тие организации со заеднички ризик и без тој ризик;

4) уредување на земјиште и средување на имотноправните односи заради подобро искористување

на земјоделското земјиште, заради применување на современа агротехника, зголемување на продуктивноста и за заштита на земјоделското земјиште;

5) активност на земјоделските задруги, на основните организации на кооперанти и на другите организации на здружен труд во областа на стопанството на село да се развиваат и други стопански активности кои придонесуваат за ширење на можноста за создавање на доход, за поголемо вработување и за вкупен општествен, економски и социјален развој на селото;

6) создавање на услови за зголемување на производството и на доходот и на земјоделците кои не се вклучени во општествено организираното производство, а стопанисуваат со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани.

Член 70

Републиките и автономните покраини ќе преземаат мерки со општествените договори и самоуправните спогодби, со учество на банките, односно на други форми на здружување на организациите на здружен труд, да се разработат критериумите на инвестиционата политика и да се утврдат наменските извори за инвестициони вложувања, водејќи сметка со тие вложувања да се поттикнува подобро користење на производствените капацитети на индивидуалните стопанства.

Со политиката на кредитирање на инвестиции треба да се поттикнува и здружување на труд, земјиште и на други средства на земјоделците, меѓусебно и со работниците на организациите на здружен труд и со општествените средства и за воспоставување на тие односи да се создаваат услови за кредитирање поповолни од условите за кредитирање на индивидуалните земјоделци кои не се вклучени во општествено организираното производство.

Со политиката на кредитирање на инвестиции треба да се создаваат поповолни услови за заеднички вложувања на средства од банкарски извори, средства на организациите на здружен труд и средства на земјоделците, како основа за зголемување на продуктивноста на трудот и на доходот на здружените земјоделци, за проширување на општествените средства на задругите и на основните организации на кооперанти и за развивање на самоуправните општествено-економски односи.

Кредитите ќе се насочуваат и за финансирање на вложувања во основни средства и друга опрема во рамките на производствените заедници на земјоделци за развивање на долгорочна соработка.

Во согласност со различните услови и потребите на републиките и автономните покраини, односно на одделни региони на републиките и автономните покраини, дел од општествените средства ќе се насочува во вид на кредити за инвестиции за натамошен развој на кооперативното производство на индивидуалните стопанства по основ на трајна, односно привремена соработка.

Кредитите за инвестиции ќе се насочуваат преку земјоделските задруги, основните организации на кооперанти и преку други организации на здружен труд. На територијата на која такви организации нема или ако тие организации не се оспособени за организирање на кооперативно производство, кредити на земјоделците можат непосредно да им одобруваат банките, под услов производството што се кредитира да биде во согласност со утврдените планови и да е обезбеден пласман на произведените стоки.

Член 71

Републиките и автономните покраини ќе поттикнуваат уредување на земјоделско земјиште и уредување на имотноправните односи заради поуселенио организирање на заедничко производство на зе-

мјоделците кои се здружуваат во земјоделски задруги, во основни организации на кооперанти и во други облици на здружување на земјоделци. Заради тоа ќе се преземаат мерки:

1) со кои ќе се овозможи земјоделците, здружени во земјоделски задруги и основни организации на кооперанти, да можат да обработуваат необработено или напуштено земјиште кое е во сопственост на други земјоделци, под услови што ќе ги утврдат собранијата на општините;

2) здружените земјоделци да можат да учествуваат во распределбата на заедничкиот доход на земјоделската задруга и на основните организации на кооперанти што го оствариле со заедничка обработка на напуштено или необработено земјиште, сразмерно на вложениот труд и средства;

3) за значително намалување на судските такси во постапката на средување на имотноправните односи и за намалување на трошоците на комасација и арондација и на други облици на уредување на земјиштето на земјоделците здружени во задруги и во основни организации на кооперанти и за поефикасна работа на имотноправните служби;

4) за поттикнување на изградбата на акумулации и системите за наводнување и одводнување на земјиштата на земјоделците здружени во земјоделски задруги, во основни организации на кооперанти и други форми на здружување на земјоделци;

5) за запирање на процесот на натамошно исуштување на поседите;

6) со селективната даночна политика, просторното планирање и со други мерки да се зголеми интересот на мешовитите стопанства за обработка на земјоделското земјиште.

Член 72

Републиките и автономните покраини се согласни дека, во согласност со своите права и должности, со мерките на даночната политика ќе ги поттикнуваат земјоделците да вложуваат средства во намените предвидени со овој договор, да здружуваат средства за заеднички вложувања, меѓусебно и со работниците во организациите на здружен труд и да здружуваат сопствена механизација за остварување на производствените програми на задругите и на основните организации на кооперанти.

Тргнувајќи од одредбата на став 1 на овој член републиките и автономните покраини ќе разработат даночен систем и политика според своите можности и потреби, а во согласност со Законот за здружениот труд и со овој договор.

Член 73

Републиките и автономните покраини ќе го поттикнуваат организирањето и развојот на стручни служби во областа на земјоделството кои ефикасно ќе придонесуваат за применување на современ начин на производство и за ширење на процесот на здружување на индивидуалните производители.

Тргнувајќи од своите можности и потреби, републиките и автономните покраини ќе создадат услови земјоделците, со насочено образование со работа, да стекнуваат квалификации.

Член 74

Во согласност со своите можности, републиките и автономните покраини ќе го забрзаат решавањето на прашањето за социјалната положба на земјоделците за да можат, врз основа на зголемувањето на сопствената продуктивност и доход, по пат на здружување и на елементите на солидарноста на работните луѓе, да се вклучуваат во системот на здравственото, инвалидското и пензиското осигурување.

Член 75

Републиките и автономните покраини ќе донесат прописи со кои, според своите можности, ќе ги поттикнуваат земјоделските задруги, организациите на кооперанти и организациите на здружен труд да преземаат земјишта од старечки домаќинства за по тој основ, сопствениците на тие домаќинства да стекнуваат право на пензија.

Член 76

Републиките и автономните покраини ќе го забрзаат усогласувањето на републичките и покраинските закони за здружување на земјоделците со Законот за здружениот труд, како и донесувањето на прописи за работните односи со кои ќе се изразат специфичностите на здружувањето на земјоделците.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 77

Прописите и општите акти што треба да обезбедат спроведување на политиката утврдена со овој договор ќе се донесат во рок од два месеца од денот на потпишувањето на овој договор, со тоа што постапката за нивно усогласување и донесување да се усогласи за да се обезбедат континуитет на политиката и стабилност на производството на земјоделски и прехранбени производи.

Ако во рокот од став 1 на овој член не се донесат прописи и општи акти со кои се обезбедуваат средства за утврдените намени (за премии, компензации и регрес), ќе се применуваат, како привремена мерка до крајот на 1977 година, прописите и општите акти што важат во првото полугодие на 1977 година, со тоа што републиките и автономните покраини преку посебна сметка ќе обезбедат потребни средства сразмерно на приносот од републиките и автономните покраини кон буџетот на федерацијата.

Член 78

Учесниците на овој договор се обврзуваат постојано да го следат неговото спроведување, најмалку еднаш годишно да го анализираат неговото извршување и меѓусебно да се известуваат во врска со преземањето на мерки или евентуалните тешкотии настанати во врска со остварувањето на обврските утврдени со овој договор.

Ако одделни учесници на овој договор не ги извршуваат преземените обврски, секој учесник може на надлежниот орган на општествено-политичката заедница — учесник на овој договор да му предложи да се испитаат причините што довеле до тоа и да се поведе постапка заради утврдување на одговорноста.

Следење на спроведувањето на овој договор вршат надлежните органи на федерацијата, на републиките и автономните покраини.

Член 79

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за разгледување на прашањата и односитите кои се предмет на овој договор, како и за негови измени и дополненија. Измени и дополненија на овој договор се вршат по постапката предвидена за негово донесување.

Член 80

Овој договор го потпишаа претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на

собранијата на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци кои се сметаат како автентични текстови.

Член 81

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, во службените гласила на републиките и службените гласила на автономните покраини.

10 мај 1977 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
Иво Куштрак, с. р.
претседател на Сојузниот
комитет за земјоделство

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и
Херцеговина,

д-р **Ратомир Фукс**, с. р.
републички секретар за зе-
мјоделство и шумарство

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија,
д-р **Јанко Лазаревски**, с. р.
републички секретар за зе-
мјоделство и шумарство

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија,
Милован Зидар, с. р.
републички секретар за зе-
мјоделство, шумарство и
прехрана

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија,
д-р **Бранко Јовановиќ**, с. р.
републички секретар за зе-
мјоделство, шумарство и
водостопанство

За Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска,
Раде Павловиќ, с. р.
републички секретар за зе-
мјоделство, прехранбена ин-
дустрија и шумарство

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора,
Милан Шановиќ, с. р.
републички секретар за зе-
мјоделство

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина,
Сава Вујков, с. р.
покраински секретар за зе-
мјоделство

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово,
Илијаз Хаџиу, с. р.
покраински секретар за зе-
мјоделство, шумарство и во-
достопанство

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јуни 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА АГРОИНДУСТРИСКИОТ КОМПЛЕКС ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и што го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр 509
29 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините
Зоран Полич, с. р.

448.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76) Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СТРАНСКИОТ ТУРИЗАМ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Тргувајќи од тоа дека странскиот туризам е дејност од посебно значење за реализација на договорената политика на вкупниот развој на Југославија во периодот од 1976 до 1980 година, а имајќи ги предвид потребите на Југославија од подо-

брување на нејзината економска позиција во меѓународната поделба на трудот, за јакнење на извозната способност на домашното стопанство и обезбедување на надворешна ликвидност на Југославија, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели, задачите и мерките, што треба да се остварат во развојот на странскиот туризам во периодот од 1976 до 1980 година.

Член 2.

Учесниците на овој договор ќе преземаат мерки, со осигуравањето на динамичката стабилност на развојот на странскиот туризам да се придонесува кон остварувањето на економскиот и општествениот развој на Југославија, а особено за:

- 1) користење на компаративните предности на Југославија за развој на странскиот туризам и нејзино пошироко и поефикасно вклучување во меѓународната поделба на трудот;
- 2) зголемување на девизниот приход и остварување на поголеми нето-девизни ефекти;
- 3) урамнотежување на платниот биланс на Југославија;
- 4) развој на терцијарните дејности и вработување на населението;
- 5) остварување на политиката на стопанска стабилизација;
- 6) побрз развој на стопански недоволно развие-ните републики и САП Косово.

Член 3

Зради обезбедување на реализацијата на овој договор, учесниците се согласни со мерките на економската политика да предвидат поволни услови за вложување за развојот на странскиот туризам, во согласност со соодветните системски закони и политиката на економскиот и социјалниот развој на земјата, така што Југославија да го зголеми својот прилив на девизен прилив.

Член 4

Зголемувањето на странскиот туристички промет ќе се остварува со изградба на нови, со модернизација и реконструкција на постојните и со добро користење на сите капацитети.

Изградбата на нови капацитети ќе се приспособи кон специфичностите на туристичката побарувачка на меѓународниот туристички пазар во поглед на локацијата, видот и типот на објектите.

Член 5

За да се остварат целите од чл. 1 и 2 на овој договор, се оценува дека во периодот од 1976 до 1980 година стапката на растежот на ноќевањата на странски туристи би требало да изнесува околу 7%, а на девизниот прилив околу 9% просечно годишно, така што во 1980 година да се остварат околу 44 милиони ноќевања на странски туристи и околу 1,2 милијарди долари девизен прилив по цените од 1975 година.

Во рамките на стапките на растежот на странскиот туристички промет од 7% просечно годишно за цела Југославија, тие стапки по републиките и автономните покраини би изнесувале:

1) во СР Босна и Херцеговина	8,5
2) во СР Македонија	18,9
3) во СР Словенија	5,0
4) во СР Србија:	11,6
— на територијата без автономните покраини	9,0
— во САП Војводина	25,0
— во САП Косово	18,0
5) во СР Хрватска	6,5
6) во СР Црна Гора	7,0

Член 6

За остварување на предвидениот растеж на странскиот туристички промет и на девизниот прилив, учесниците на овој договор оценуваат дека е можно во периодот од 1976 до 1980 година да се изградат околу 80.000 кревети во основните сместувачки капацитети и околу 125.000 кревети во комплементарните сместувачки капацитети.

Предвидениот обем на изградба од став 1 на овој член ќе се оствари по републиките и автономните покраини и тоа:

Република односно автономна покраина	Број на легла			
	во основни сместувачки капацитети	во комплементарни сместувачки капацитети	Вкупно	
	1	2	3	4
1) СР Босна и Херцеговина	6.800	4.000	10.800	
2) СР Македонија	5.000	9.500	14.500	
3) СР Словенија	5.200	5.000	10.200	
4) СР Србија:	21.800	11.500	33.300	
— територија без автономните покраини	15.000	10.000	25.000	
— САП Војводина	3.300	500	3.800	
— САП Косово	3.500	1.000	4.500	
5) СР Хрватска	35.000	80.000	115.000	
6) СР Црна Гора	6.200	15.000	21.200	
Вкупно:	80.000	125.000	205.000	

Покрај објектите за сместување и исхрана ќе се изградат и неопходни објекти на инфраструктурата што ќе овозможат подобрување на квалитетот на услугите и ќе придонесат кон зголемување на потрошувачката на странските туристи.

Член 7

Учесниците на овој договор оценуваат дека средствата за изградба, модернизација и реконструкција на сместувачките капацитети предвидени со член 6 на овој договор ќе изнесуваат околу 21,0 милијарда динари по цените од 1975 година, а ќе се обезберат од средствата на организациите на здружен труд и од другите домашни извори и од странски финансиски кредити, вклучувајќи ги и кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој.

Член 8

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на билансот на задолжувањата на Југославија во странство во периодот од 1976 до 1980 година, на организациите на здружен труд или на од нив овластени деловни банки, да им се овозможи задолжување во странство без полагање депозит за обезбедување на инвестиционите средства предвидени во член 7 на овој договор.

Републиките и автономните покраини се согласни од износот на странскиот кредит што им припаѓа, а кој можат да го користат во периодот од 1976 до 1980 година без полагање депозит, да насочат соодветен износ со кој ќе се обезбеди предвидениот пораст на странскиот туристички промет и на девизниот прилив од член 5 на овој договор.

Член 9

Учесниците на овој договор, во рамките на стопанскиот систем и тековната економска полити-

ка, ќе преземаат неопходни мерки за создавање услови заради одржување на конкурентноста на домашната туристичка понуда на меѓународниот туристички пазар, за подобрување на условите на стопанисувањето и јакнење на репродуктивната способност на туристичкото стопанство. За да се оствари тоа, ќе се преземаат следните мерки:

1) во рамките на важечкиот систем за поттикнување на износот, а во согласност со девизниот систем, учесниците на договорот ќе обезбедат стимулација на девизниот прилив што се остварува од странскиот туристички промет;

2) во рамките на мерките за поттикнување на извозот, а во согласност со девизниот систем, со договор на републиките и автономните покраини ќе се решаваат отворените прашања за стимулација на девизниот прилив што се остварува од странскиот туристички промет, а не се евидентира во организациите на здружен труд на туристичкото стопанство;

3) и натаму ќе се обезбедуваат средства за учество во финансирањето на трошоците на туристичката пропаганда и информативна дејност во странство од интерес за целата земја;

4) ќе се обезбедат пониски цени на бензинот за потребите на странските авто-мото туристи;

5) со политиката на цените ќе се овозможува цените на туристичките услуги да се формираат спрема условите на пазарот.

Член 10

Републиките и автономните покраини, како учесници на овој договор, во рамките на своите права и овластувања, утврдени со уставот, со економски мерки во рамките на билансните можности, ќе го поттикнуваат утврдениот развој на странскиот туризам и тоа:

1) со создавање на економски прифатливи услови за изградба на објекти наменети за странскиот туризам, односно со создавање на поповолни услови на инвеститорот независно од домицилот;

2) со поттикнување на самоуправни здружување на труд и средства заради обезбедување на средства за изградба на капацитети наменети за зголемување на странскиот туристички промет;

3) со јакнење на репродуктивната способност и со подобрување на условите за стопанисување на организациите на здружен труд на туристичкото стопанство со намалување на законските обврски;

4) со одобрување на организациите на здружен труд на туристичкото стопанство и на организациите на другите дејности посебни олеснувања по основ на данокот од доходот кога тие од средствата на доходот долгорочно инвестираат во изградба на туристички објекти наменети за зголемување на странскиот туристички промет;

5) со преземање мерки соодветните организации на здружен труд да склучат самоуправни епогодби со кои се уредуваат прашањата за здружување на труд и средства, цените на производите и услугите, организираниот настап и продажбата на туристички услуги на странскиот туристички пазар, организацијата и финансирањето на туристичката пропаганда во странство како и други прашања чие решавање е неопходно заради остварување на заедничките цели и интереси утврдени со овој договор.

Републиките и автономните покраини, како учесници на овој договор, ќе преземаат и други мерки за остварување на предвидениот развој на странскиот туризам.

Член 11

Заради создавање на трајни и стабилни услови за стопанисување и поголема конкурентна способност на туристичкото стопанство, учесниците

на овој договор ќе преземаат поттикнувачки мерки со кои ќе се обезбедува самоуправни спогодување и договарање, по правило пред почетокот на производствениот процес на производство на земјоделско-прехранбени производи, помеѓу организациите на здружен труд во областа на туризмот и прометот и организациите на здружен труд на производителите на земјоделско-прехранбени производи за потребите на туризмот.

Член 12

Организациите на здружен труд врз основа на одредбите на овој договор и под условите предвидени во член 10 на овој договор, ќе реализираат увоз на опрема од поголема вредност според одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Учесниците на овој договор се согласни увозниците на опрема за извршување на целите и задачите од овој договор да обезбедат и обврска за странските испорачувачи на опрема, во износите кои ќе се утврдуваат при склучувањето на договорот за увоз на опрема, да увезат од Југославија определен обем на југословенски стоки и услуги, што ќе биде услов за користење на погодностите предвидени со овој договор.

Извозот на стоки и услуги од став 2 на овој член ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните инвеститори и производителите на опрема и на други стоки.

Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во рамките на своите надлежности, да обезбедат царински контингенти за увоз на специфична опрема што Сојузниот извршен совет ги утврдува согласно со член 49 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, а во согласност со целите на тековната економска политика.

Со царински контингенти во смисла на став 4 од овој член, ќе се опфати увозот на специфична опрема само за она производство и капацитети што се опфатени со овој договор, со тоа што бенефицирањето ќе се однесува само на специфичната опрема која не се произведува во Југославија, а која е предмет на посебен самоуправен договор помеѓу домашните производители и корисниците.

Член 13

Републиките и автономните покраини се согласни да преземаат неопходни мерки за развој на капацитетите на „малото стопанство“, заради проширување на туристичката понуда и поттикнување на интересот на граѓаните да вложуваат средства во нивната изградба. Заради тоа:

1) ќе се одобрува посебно даночно олеснување на данокот од вкупниот приход на граѓаните на средствата што преку заеми се вложуваат во изградба на туристички објекти наменети за зголемување на прометот на странци;

2) ќе се дава иницијатива за распишување заеми за собирање на средства на граѓаните за вложување во изградбата на туристички објекти кои придонесуваат кон зголемување на прометот на странци;

3) ќе се создаваат поповолни услови за изградба на угостителски објекти на самостојни угостители заради проширување на материјалната база и поголемо вработување;

4) со договор ќе се усогласат условите за стопанисување на самостојните угостители предвидени со прописите на републиките и автономните покраини како што се: оданочување, кредитирање, урбанистички решенија и создавање поповолни услови за формирање и развој на договорни организации на самостојните угостители. Со тој договор

и со соодветните мерки ќе се обезбедат постабилни услови за стопанисување со средствата на трудот во сопственост на граѓаните — самостојни угостители.

Член 14

Со селективната кредитна политика на Народната банка на Југославија, на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини ќе се обезбедат поповолни услови за насочување на пласманите на средствата на банките на туристичките и угостителските организации на здружен труд за кредитирање на тековниот извоз и за подготвување за вршење услуги на странски туристи.

Член 15

Учесниците на овој договор, во согласност со овој договор, се согласни да го следат остварувањето на договорената политика за развојот на странскиот туризам и по потреба, покрај мерките предвидени со овој договор да преземаат и други мерки неопходни за неговата реализација.

Член 16

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластени претставници на учесниците на овој договор.

Член 17

Овој договор е потпишан од овластените претставници на Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини во соодветен број идентични примероци кои се сметаат како автентични текстови.

Член 18

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

22 април 1977 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
Милан Вукасовиќ, с. р.
член на Сојузниот извршен совет и претседател на Сојузниот комитет за туризам

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Боро Принцип, с. р.
член на Републичкиот извршен совет и претседател на Комитетот за туризам на Републичкиот извршен совет

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Никола Горичан, с. р.
претседател на Републичкиот комитет за угостителство и туризам

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Милош Шулин, с. р.

член на Републичкиот извршен совет и претседател на Комитетот за туризам на Републичкиот извршен совет

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,

Сретен Пенезиќ, с. р.
член на Републичкиот извршен совет и претседател на Комитетот за туризам на Републичкиот извршен совет

За Извршниот совет на Собранието на СР Хрватска,
Анте Бубиќ, с. р.
член на Републичкиот извршен совет и претседател на Советот за туризам

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
Фадил Танковиќ, с. р.
член на Републичкиот извршен совет и претседател на Комитетот за туризам на Републичкиот извршен совет

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
Горѓе Хајдер, с. р.
член на Покраинскиот извршен совет и претседател на Комитетот за туризам на Покраинскиот извршен совет

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,
Веџби Хајредини, с. р.
член на Покраинскиот извршен совет и претседател на Комитетот за туризам на Покраинскиот извршен совет

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јуни 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СТРАНСКИОТ ТУРИЗАМ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на странскиот туризам во периодот од 1976 до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и што го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 507
29 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините
Зоран Полич, с. р.

449.

Врз основа на член 51 став 8 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 51 СТАВ 1 ТОЧ. 6 И 7 И СТ. 2 ДО 4 НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ

Член 1

На проодна сметка на интерна банка за прибирање реализација на средства (во натамошниот текст: проодна сметка) се уплатуваат заедничките приходи остварени со наплатување на заеднички производ односно со вршење на заеднички услуги, во чие производство односно вршење учествувале два или повеќе членови на интерна банка, согласно со самоуправната спогодба за наплатување на побарувањата по основ на заеднички производ односно вршење на заеднички услуги.

Интерната банка ги пренесува, од проодната сметка на жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство средствата на заеднички приходи на секоја одделна основна организација на здружен труд, самоуправна интересна заедница, како и основна заедница и единица во нејзиниот состав, која учествувала во производството на заеднички производ или во вршење на заеднички услуги односно на проодни сметки на други интерни банки чии членови учествувале во тоа заедничко производство односно во вршење на заеднички услуги, согласно со самоуправната спогодба.

Интерната банка ги пренесува средствата од став 2 на овој член истовремено врз сите основни организации на здружен труд и други учесници во заедничко производство односно во вршење на заеднички услуги.

Член 2

На проодна сметка на интерна банка за прибирање реализација во девизи кај овластена банка (во натамошниот текст: проодна девизна сметка) се уплатуваат заедничките приходи остварени со наплатување на побарувањата по основ на заеднички производ односно вршење на заеднички услуги во чие производство односно вршење на услуги учествувале два или повеќе членови на интерна банка односно најмалку еден член на интерна банка и основните организации на здружен труд што не се членови на интерна банка, согласно со самоуправната спогодба за наплатување на побарувања по основ на заеднички производ односно вршење на заеднички услуги.

Од проодната девизна сметка интерната банка ги пренесува средствата на заеднички приход во девизи на девизна сметка на организацијата на здружен труд кај интерна банка, согласно со член 111 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство односно кај овластена банка која учествувала во заеднички производ односно во вршење на заеднички услуги.

Интерната банка ги пренесува средствата од став 2 на овој член истовремено врз сите основни организации на здружен труд и други учесници во заедничко производство односно во вршење на заеднички услуги.

Член 3

Интерна банка може да ја овласти Службата на општественото книговодство, ако се обезбедени услови за тоа, да врши пренос на средства на заеднички приход од проодната сметка од член 1 на

оваа уредба, на жиро-сметката кај Службата на општественото книговодство на секоја одделна основна организација на здружен труд, самоуправна интересна заедница, основна заедница и единица во нив, која учествувала во производство на заеднички производ односно во вршење на заеднички услуги, согласно со самоуправната спогодба, а истовремено и врз сите основни организации на здружен труд и други учесници во заедничко производство односно во вршење на заеднички услуги.

За работите од став 1 на овој член Службата на општественото книговодство не може да наплатува надомест за своите услуги.

Член 4

Членовите на интерна банка можат во интерната банка да здружуваат средства за плаќање обврски од име и за сметка на членовите на интерната банка по основ на заеднички обврски или обврски на основна организација на здружен труд, самоуправна интересна заедница, како и основна заедница или единица во нејзиниот состав, согласно со член 51 став 1 точка 7 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем.

Членовите на интерна банка можат во интерната банка да здружуваат девизи за плаќање обврски од име и за сметка на членовите на интерната банка или обврски на основна организација на здружен труд, настанати по основ на увоз, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Средствата здружени во интерна банка за намените од став 1 на овој член, членот на интерната банка ги пренесува од својата жиро-сметка на жиро-сметката на интерната банка.

Втасаните обврски од став 1 на овој член интерната банка ги плаќа врз основа на налози од основните организации на здружен труд, самоуправните интересни заедници, како и од основните заедници и единиците во нивниот состав, односно од општествено правно лице што е овластено да заснова должничко-доверителски односи по основ на заеднички обврски, согласно со самоуправната спогодба.

Интерната банка може да плати втасани обврски и за основна организација на здружен труд, самоуправна интересна заедница, како и основна заедница и единица во нејзиниот состав од став 1 на овој член, која нема здружени средства во интерна банка во моментот на втасаноста на обврските, од средствата здружени за оваа намена, согласно со самоуправната спогодба.

Налозите за плаќање на обврските од ст. 4 и 5 на овој член ги издава интерната банка, согласно со самоуправната спогодба.

Член 5

Меѓусебните обврски и побарувања на членовите на интерна банка, интерната банка ги пресметува преку нивните интерни сметки во интерната банка врз основа на инструментите за плаќање и при тоа обезбедува соодветна документација за книжење што го вршат членовите на интерната банка.

Интерните сметки од став 1 на овој член можат да имаат и долговно салдо на денот на доставувањето на налогот за пресметка до Службата на општественото книговодство од член 6 на оваа уредба.

Член 6

Интерната банка е должна за извршениот интерен платен промет во врска со пресметувањето на меѓусебните обврски и побарувања да достави до Службата на општественото книговодство налози за пресметка по сметките на расчленетиот промет на жиро-сметките, за секоја основна организација, самоуправна интересна заедница, како и основна

заедница и единица во нејзиниот состав, заради спроведување промет на секоја жиро-сметка на одделна организација, заедница и единица, со што се обезбедуваат и оперативните податоци за потребите на општествената евиденција.

Налозите од став 1 на овој член интерната банка ги доставува до Службата на општественото книговодство во седиштето на интерната банка, во роковите предвидени со самоуправната спогодба, а најмалку еднаш месечно вклучувајќи го и 25-тиот во месецот односно 31 декември на односната година.

Член 7

Плаќањата по основ на инвестиции помеѓу членовите на интерна банка, членовите на интерната банка ги вршат преку својата жиро или друга сметка кај Службата на општественото книговодство, а во согласност со Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 541

30 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

450.

Врз основа на член 86 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСИТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ КАЈ ОВЛАСТЕНА БАНКА

1. Граѓани и граѓански правни лица можат да купуваат кај овластена банка девизи за следните намени, под следните услови и до следните износи, и тоа:

1) за плаќање трошоци за болничко лекување во странство што настанале поради непредвидени околности за време на престојот во странство — до износот на вистинските трошоци за лекување.

Под непредвидени околности, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат случаи во кои граѓанин, за време на службен пат или туристичко патување во странство, бил присилен да побара болничко лекување поради акутно заболување, несреќен случај или повреда задобиена на друг начин.

Како доказ дека е во прашање болничко лекување од став 2 на оваа точка служи потврдата од органот надлежен за здравствена заштита на општината на чија територија граѓанинот има живеалиште, издадена врз основа на отпусна листа од здравствената установа во странство во која граѓанинот бил на лекување;

2) за плаќање на судски и други такси и трошоци за правна помош на странски правосудни органи ако југословенски правосуден орган побара правна помош од странски правосудни органи по

граѓански спорови, под услов да се поднесе барање од странски орган за наплата на тие такси и трошоци или потврда од домашен суд дека странски правосуден орган бара надомест на трошоци за давање правна помош — до износот на вистинските трошоци;

3) за плаќање трошоци за сообраќајни и други прекршоци сторени во странство, ако наплата се бара преку надлежните државни органи во Југославија или дипломатските или конзуларните претставништва на Југославија во странство — до износот на вистинските трошоци;

4) за плаќање патни и селидбени трошоци на југословенски државјани или на лица без државјанство кога се иселуваат, а се иселуваат врз основа на исправа за постојан престој во странство, што ја издава надлежниот орган за превозни линии на коишто превоз не вршат домашни организации на здружен труд — до износот на вистинските трошоци, што го утврдува надлежниот орган на општината на чија територија лицето има престојувалиште;

5) за упатување помош на членовите на семејство во странство (брачен другар, деца, родители, браќа и сестри), по одобрение од надлежниот орган на општината за социјални грижи, еднаш годишно — до износот од 3.000 динари;

6) за плаќање котизации за членство во меѓународни организации и трошоци за заштита на патенти во странство; по одобрение од републичкиот односно покраинскиот орган надлежен за работи на наука — до износот на вистинските трошоци што ќе го утврди тој орган;

7) за плаќање трошоци за лекување во странство на болести што не можат успешно да се лекуваат во Југославија, трошоци за превоз и престој на лица што се определени за придружба на тешки болни и трошоци за набавка на ортопедски справи, помагала и лекови што не се произведуваат во Југославија, по одобрение од Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита — до износот на вистинските трошоци, што ќе го утврди тој орган;

8) за плаќање трошоци за пренос на посмртни останки од странство, погребни трошоци и трошоци за одржување на гробови во странство, врз основа на потврда од надлежниот орган на општината на чија територија граѓанинот има живеалиште — до износот на вистинските трошоци;

9) за плаќање во исклучителни случаи, на други непредвидени трошоци, по одобрение од надлежниот републички односно покраински орган.

2. Овластените банки можат да им продаваат на граѓани и граѓански правни лица девизи за ковано злато.

3. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износите и условите за продавање девизи на граѓани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/72 и 39/75).

4. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 542

30 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

451.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО

1. Домашните физички лица, како и странски физички лица што во Југославија имаат живеалиште или привремен престој подолг од три месеци, можат да увезуваат, внесуваат и примаат (во натамошниот текст: да увезуваат) определени предмети од странство, под условите пропишани со оваа одлука.

Под увоз од странство, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбира и купувањето на стоки од организациите на здружен труд што застапуваат странски фирми и држат консигнациони складови на странски стоки, како и купувањето на стоки во странство со посредство на организациите на здружен труд регистрирани за вршење работи на надоврешнотрговскиот промет.

2. Лицата од точка 1 на оваа одлука можат да увезуваат, и тоа:

1) предмети што очигледно служат за нивните лични потреби и за личните потреби на членовите на нивното семејство (брачен другар, деца и родители) ако живеат во заедничко домаќинство;

2) предмети што ќе ги користат за потребите на своето домаќинство (телевизор, радиоапарат, машина за перење рубелина, ситен алат, мотор за чамец, пишувачка машина, килим, мебел, делови за моторни возила и др.).

3. Земјоделците можат да увезуваат земјоделска механизација и алат што служат за личен труд на сопственото земјоделско домаќинство, во количество што служи за потребите на едно земјоделско домаќинство, а чија поединечна царинска основица не преоѓа вредност од 120.000 динари (плуг, косачка, брана, сеалка, трактор, копачка и др. и резервни делови за нив).

4. Работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани (занаетчиска, угостителско-туристичка и друга слична дејност) можат да увезуваат опрема (во склопена или расклопена состојба) која им служи за вршење на дозволена дејност со личен труд, во количество што служи за потребите на односната дејност, а чија поединечна царинска основица не преоѓа вредност од 120.000 динари (машини, апарати, уреди, алати и др. и резервни делови за нив).

Работните луѓе што самостојно вршат занаетчиска дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани можат да увезуваат репродукциони материјали што им служат за вршење на дозволена дејност со личен труд, во вкупна вредност до 40.000 динари годишно.

5. Уметниците (вајари, сликари и др.) што се зачленети во здруженијата на ликовните уметници, можат да увезуваат репродукциони материјали за сопствени потреби во вкупна вредност до 10.000 динари годишно.

6. Лицата од точ. 3 и 4 на оваа одлука што увезуваат земјоделска механизација, алат и опрема, се должни при увозот да поднесат до надлежната царинарница потврда од надлежниот орган на собранието на општината на чија територија имаат живеалиште односно привремен престој, дека ја вршат односната дејност.

Лицата од точка 4 на оваа одлука што увезуваат репродукциони материјали се должни при увозот да поднесат до надлежната царинарница докаж (потврда) дека ја вршат односната дејност, дека увозот го вршат за сопствени потреби и дека вредноста на репродукционите материјали што ги увезуваат не го преоѓа износот од точка 4 на оваа одлука. Потврдите ги издава надлежниот орган на собранието на општината на чија територија лицата од точ. 3 и 4 на оваа одлука имаат живеалиште односно привремен престој.

Лицата од точка 5 на оваа одлука се должни да поднесат до царинарницата и потврда од здружението на ликовните уметници дека се зачленети во односното здружение.

7. Ако лицата од точ. 3 и 4 на оваа одлука ја отуѓат увезената опрема и механизација, должни се тоа отуѓување да му го пријават на надлежниот општински орган во рок од 30 дена од денот на отуѓувањето.

8. Стоките што ги увезуваат според одредбите на оваа одлука, лицата од точка 1 на оваа одлука ги плаќаат во девизи што ги држат на својата девизна сметка или девизен штеден влог кај овластена банка и со динари што, во согласност со прописите, ги изнесуваат од Југославија во патничкиот промет.

9. Царинарницата нема да дозволи лицата од точка 1 на оваа одлука да увезат предмети кои не се наведени во оваа одлука, туку со тие предмети ќе постапи според одредбите од член 204 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76).

10. Лицата од точка 1 на оваа одлука можат, покрај предметите наведени во оваа одлука, да увезуваат и предмети за кои со Царинскиот закон и со други важечки прописи и меѓународни спогодби и договори е предвидено ослободување од плаќање царина, а во согласност со тие прописи односно со меѓународните спогодби и договори.

11. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на увозот на моторни возила од страна на физички лица и на деловите за моторни возила наведени во точка 2 на Одлуката за условите под кои домашни физички лица можат да увезуваат моторни возила од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77).

12. Објаснение за тоа кои предмети очигледно служат за лични потреби на лицата од точка 2 на оваа одлука и за потребите на членовите на нивното потесно семејство, како и кои предмети се сметаат како предмети за домаќинство во смисла на точка 2 од оваа одлука, дава, по потреба, Сојузната управа за царини.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои граѓаните можат да внесуваат определени предмети од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71, 20/72, 30/72, 39/74 и 19/75).

14. Оваа одлука влегува во сила по истекот на триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п. бр. 543

30 јуни 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

452.

Врз основа на член 45 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), претседателот на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ

I. Општи одредби

Член 1

Пропишувањето и издавањето на лекови се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Лековите можат да ги пропишуваат само лекари и заболечари (во натамошниот текст: лекари) кои имаат право самостојно да ја вршат својата стручна дејност, и тоа само оние лекови што се пуштаат во промет врз основа на Законот за пуштање на лекови во промет.

Лековите во аптеки и во други здравствени организации на здружен труд што имаат организирана служба за ракување со лекови (во натамошниот текст: здравствени организации) можат да ги издаваат само лица што со прописи на републиките односно на автономните покраини се овластени за тоа (во натамошниот текст: овластени лица).

Член 3

Лековите се пропишуваат и издаваат на лекарски рецепт. Само определени лекови можат да се издаваат без рецепт.

Член 4

Со еден лекарски рецепт може да се пропише само еден лек и само за едно лице.

II. Лекарски рецепт

Член 5

Лекарскиот рецепт мора да ги содржи следните податоци:

- 1) назив на лекот;
- 2) фармацевтски облик на лекот;
- 3) количество на лекот;
- 4) начин на употреба на лекот;
- 5) потпис на лекарот;
- 6) датум на издавање на рецептот;
- 7) име, презиме и адреса на корисникот на лекот.

На рецептот што е издаден за лице помладо од 15 години мораат да се означат годините на животот.

Ако рецептот се издава во здравствена организација, на заглавјето на рецептот мора да биде отпечатен или со штембил втиснат називот на здравствената организација, а ако рецептот се издава вон од здравствена организација, мораат да бидат отпечатени или со штембил втиснати името, презимето и адресата на лекарот (место, улица и број), како и бројот на телефонот, ако лекарот има телефон.

На рецептот што се издава во здравствена организација мора да биде втиснато името и презимето на лекарот што го издава рецептот.

Член 6

Лекарските рецепти по кои се издаваат лекови врз товар на средствата на самоуправните интересни заедници или други заедници и организации што

со здравствената организација склучиле договор за издавање на лекови можат, покрај податоците од член 5 на овој правилник, да содржат и други договорени ознаки.

Член 7

Податоците од член 5 на овој правилник мораат да бидат читливо напишани со мастило или со хемиски молив.

Член 8

На една страна на лекарскиот рецепт мора да остане слободен простор за означување на цената на лекот и за ставање на ознаката што овластеното лице е должно да ја стави на рецептот при изработката односно при издавањето на лекот.

Член 9

Лекарскиот рецепт има значење на јавна исправа.

III. Пропишување на лековите

Член 10

Називите на лековите се испишуваат на лекарскиот рецепт, по правило, на латински јазик, и тоа според називите од Југословенската фармакопеја или други прописи.

Називите на лековите можат да се скратуваат на начинот утврден со Југословенската фармакопеја.

Називите на готовите лекови се испишуваат без скратување.

Член 11

Упатството за начинот на употреба на лекот мора на лекарскиот рецепт да биде целосно. Не е доволно само да се стават зборовите: „по наредба“, „по упатство“ и сл.

Член 12

Ако при изработката на лек мора да се мери неговото количество, лекарот мора да означи на рецептот во грамови (g), и тоа со арапски броеви, односно со римски броеви ако се во прашање капки.

При пропишувањето на готов лек што се наоѓа во промет во определено пакување, бројот на такви пакувања што се пропишуваат лекарот мора да го означи на рецептот со римски броеви. Ако бројот на такви пакувања е поголем од еден, мора да се означи и со букви.

Со римски броеви на рецептот се означува и бројот на капки, пилули, таблети, супозитории, ампули и сл.

Ако се пропишува готов лек што се наоѓа во промет во разни облици, големини односно јачини, лекарот мора на рецептот да го означи обликот, големината односно јачината на лекот.

Ако при пропишувањето на лек лекарот има намера да ја пречекори максималната доза што е определена со Југословенската фармакопеја или со други прописи, тој е должен пречекорената доза да ја означи со букви, покрај таа ознака да го стави знакот за извизник (!) и кон тој знак да го стави својот потпис.

Член 13

Ако поради природата на болеста треба итно да се издаде лек, лекарот е должен да стави на рецептот една од следните ознаки: „cito“, „statim“ или „periculum in mora“.

Член 14

Лекарот е должен да стави на рецептот своерачно ознака „non repetatur“, ако смета дека издавањето на лекот по тој рецепт не треба да се повтори. Таа ознака не смее да биде отпечатена на рецептот.

Член 15

Лековите што содржат опојни дроги и психотропни супстанции можат да се пропишуваат само ако нивната употреба е неопходна и ако се пуштаат во промет врз основа на Законот за пуштање на лекови во промет.

Член 16

Како лекови, во смисла на член 15 од овој правилник, се сметаат лековите што во својот состав содржат една од следните супстанции:

- 1) алобарбитон;
- 2) амфетамин-сулфат;
- 3) барбитон;
- 4) бралобарбитон;
- 5) циклобарбитон;
- 6) фенобарбитон;
- 7) фенобарбитон-натриум;
- 8) фентанил;
- 9) глутетимид;
- 10) кодеин-фосфат;
- 11) кокаин-хлорид;
- 12) метробамат;
- 13) метадон-хлорид;
- 14) метаквалон;
- 15) мегилфенобарбитон;
- 16) морфин-хлорид;
- 17) оксикодон-хлорид;
- 18) опиум;
- 19) пентобарбитон-натриум;
- 20) петидин-хлорид;
- 21) пиритрамид;
- 22) секобарбитон;
- 23) винилбитон.

Член 17

Лекарот може да пропише за еднократно издавање на лек што содржи најмногу:

- 1) 2 g опиум или соодветно количество на некој препарат од опиум,
- 2) 0,2 g морфин-хлорид,
- 3) 0,3 g кодеин-фосфат,
- 4) 0,2 g оксикодон-хлорид,
- 5) 0,2 g метадон-хлорид,
- 6) 1 g петидин-хлорид,
- 7) 0,1 g амфетамин-сулфат, а за употреба за очи — 0,2 g.

Член 18

На лекарски рецепт не смеат да се пропишуваат ниту да се издаваат:

- 1) кокаин-хлорид ниту лекови направени од кокаин-хлорид;
- 2) средствата од член 16 точ. 2, 13 и 20 на овој правилник, како супстанции.

Член 19

Кокаин-хлорид може да се издава само за потребите на здравствените организации, и тоа само во облик на раствор кој содржи до 20% кокаин, односно во облик на маст за очи која содржи до 2% кокаин.

Кокаин-хлорид може да се издава само врз основа на писмено требување на здравствена организација потпишано од овластеното лице.

Член 20

Лекарските рецепти на кои се пропишуваат лекови што содржат опојни дроги или психотропни супстанции мораат да се издаваат во два примерока, со ознаката „копија“ на вториот примерок и со назначување на редниот број од книгата на евиденција за издадените рецепти.

Лекарските рецепти од став 1 на овој член важат пет дена од денот на нивното издавање.

IV. Издавање на лекови

Член 21

Здравствените организации ги издаваат лековите, по правило, врз основа на лекарски рецепт.

Без рецепт можат да се издаваат само оние готови лекови за кои Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита при издавање на одобрието за пуштање во промет определил дека можат да се издаваат без рецепт.

Без рецепт можат да се издаваат и лекови што во Југословенската фармакопеја не се обележени со знакот еден крст (+) или со знаците два крста (++).

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, без рецепт, со потребно упатство за применување, можат да се издаваат:

- 1) Cresoli solutio saponata во количество до 125 g;
- 2) Jodi solutio aethanolica во количество до 10 g.

Член 22

Овластеното лице е должно да го издаде лекот што е пропишан на лекарски рецепт, ако здравствената организација го има лекот и ако рецептот е составен согласно со одредбите од овој правилник.

Ако здравствената организација го нема пропишаниот лек, овластеното лице е должно да преземе мерки за набавка на тој лек.

Овластеното лице не смее, без претходна спогодба со лекарот што го пропишал лекот, наместо пропишаниот да издаде лек од сличен состав.

Ако здравствената организација го нема пропишаниот лек, овластеното лице може да издаде лек од ист состав што под друго име се наоѓа во прометот ако, со објаснение, се согласи со тоа лицето за кое е пропишан лекот. Секоја замена на лек мора да се назначи на рецептот.

За време на ноќно дежурство овластеното лице мора да издаде лек по рецепт што носи ознака на итност.

Член 23

Овластеното лице не смее да издаде лек по лекарски рецепт што не е исправен (рецептот не е јасен, упатството за употреба на лекот е нецелосно, не достигнуаат потребни ознаки, пропишаните состојки се инкопатибилни, кај лекот со силно дејство е пречекорена определената доза или дозата не е испишана со букви односно не се ставени знакот за извичник и потпис).

Ако рецептот е неисправен, овластеното лице е должно да го предупреди лекарот што го издал таквиот рецепт на утврдената неисправност, и тоа на начин што кај лицето за кое е пропишан лекот нема да предизвика сомневање во исправноста на работата на лекарот или на овластеното лице. Ако при тоа не може да се спогоди со лекарот (на пример, лекарот се наоѓа во друго место и сл.), овластеното лице ќе постапи на следниот начин:

1) ако рецептот не е јасен — ќе му го врати на погоден начин рецептот на лекарот со потребни објасненија;

2) ако на рецептот е пропишан лек во кој се пречекорени максималните дози, а лекарот не ги ставил пропишаните ознаки — ќе го издаде лекот во средна терапевтска доза, сторените исправки ќе ги означат на рецептот, и за тоа дополнително ќе го известат лекарот што го издал рецептот.

Член 24

Ако по лекарски рецепт се издава лек во кој се пречекорени максималните дози, овластеното ли-

це ќе го задржи рецептот, а на лицето за кое е пропишан таков лек ќе му издаде, покрај лекот, и копија од рецептот.

Член 25

Лек по лекарски рецепт со ознаката за итност мора да се издаде веднаш.

Член 26

Ако на лекарскиот рецепт не е означено количеството и видот на индиферентната супстанција потребна за изработка на лекот, овластеното лице е должно да го назначи на рецептот количеството и видот на супстанцијата што ја употребило при изработката на лекот.

Член 27

Ако лекарот пропише под скратен назив некој сложен лек што не е предвиден во Југословенската фармакопеја или со други прописи, овластеното лице е должно при издавањето на таков лек да ги испише на рецептот сите негови составни делови и нивните количества.

Член 28

Готовите лекови се издаваат, по правило, во оригинално фабричко пакување. Ако готов лек не се издава во оригинално пакување, при издавањето на таков лек овластеното лице е должно да ги назначи на обвивката називот, јачината, количеството и начинот на употреба на лекот и други податоци што се од значење за правилната употреба на лекот.

Член 29

Ако готов лек поради долго стоење може да стане неисправен, овластеното лице е должно пред издавањето на таков лек да го отвори неговото пакување и да провери дали на лекот има видливи промени врз основа на кои може оправдано да се посомнева во неговата исправност. Ако посомнева во исправноста на готов лек, овластеното лице е должно да го запре неговото натамошно издавање и веднаш да го достави до организацијата на здружен труд овластена за испитување и контрола на лекови.

Член 30

Ако при пропишувањето на готов лек што во прометот се наоѓа во разни облици, големини, односно јачини, лекарот не ги назначи на рецептот обликот, големината односно јачината на лекот, овластеното лице е должно пред издавањето на лекот да го предупреди на тоа лекарот и да се обиде да се спогоди со него, ако е тоа можно.

Ако овластеното лице нема можности, во случајот од став 1 на овој член, да се спогоди со лекарот, ќе постапи на следниот начин:

1) во поглед на обликот — ќе издаде најпогоден облик на лекот со оглед на упатството за неговата употреба;

2) во поглед на јачината — ќе издаде лек со најмала јачина;

3) во поглед на големината на пакувањето:

а) ќе издаде најмало пакување; или

б) ќе издаде пакување утврдено со договорот ако е во прашање рецепт според кој лекот се издава врз товар на средствата на самоуправната интересна заедница или друга заедница или организација со која е склучен договор за издавање на лекови.

Во сите случаи од став 2 на овој член овластеното лице ќе ги назначи на рецептот обликот, големината односно јачината на издадениот лек.

Член 31

Пред издавањето на лекот, овластеното лице е должно да стави на лекарскиот рецепт штембил на аптеката, датум на издавањето на лекот, цена на лекот и свој параф. Ако изработениот лек го издава друго овластено лице, и тоа е должно да стави свој параф на рецептот.

Член 32

Лековите што се изработуваат во аптека, како и готовите лекови што при издавањето се вадат од оригиналното пакување, се издаваат, по правило, во следната опрема, и тоа:

1) течности — во шишиња со тесно грло;

2) гудри во течна состојба — во шишиња со широко грло;

3) масти и пасти — во стаклени или пластични садови;

4) неподелени прашоци — во тркалезни картонски кутии ако треба да се земаат повеќе пати односно во Кесиња од хартија ако треба да се употребат одеднаш;

5) поделени прашоци и чаеви — во Кесиња од хартија;

6) ампули, супозитории, глобули, пилули, капсли од скроб, таблети или цистили — во картонски кутии;

7) лекови што се менуваат под дејство на светлина — во темни садови;

8) лекови со силно или многу силно дејство што се употребуваат во капки — во шишенца за капки или во обични шишенца со капалка.

Член 33

На опремата односно на фабричкото пакување на лекот се става сигнатура на која мораат да бидат отпечатени називот, местото и адресата на здравствената организација.

Лековите наменети за внатрешна (перорална, ентерална) употреба, мораат да имаат на опремата сигнатура во бела боја, а лековите наменети за надворешна употреба — сигнатура во црвена боја со ознаката „за надворешна употреба“.

Овластеното лице е должно на сигнатурата да го напише читливо упатството за употребата на лекот и да го назначи датумот на издавањето на лекот, како и да стави свој параф. Ако е потребно, покрај краткото упатство на сигнатурата, да се даде пообемно упатство за употребата на лекот, овластеното лице е должно да го напише тоа упатство на посебна хартија и да завери со штембил и со свој потпис.

Ако лекарски рецепт се заведува во книгата на рецепти, на сигнатурата мора да се стави и бројот под кој е рецептот заведен во книгата на рецепти.

Ако се издава лек за надворешна употреба кој содржи отровни материји, овластеното лице е должно да го назначи тоа на сигнатурата со посебната ознака „отров“.

V. Завршна одредба

Член 34

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5064

27 мај 1977 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за здравство
и социјална заштита,
Зора Томиќ, с. р.

453.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), претседателот на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита издава

НАРЕДБА

ЗА ЛЕКОВИТЕ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЕБНА КОНТРОЛА

1. Организациите на здружениот труд што произведуваат или увезуваат лекови се должни, покрај редовната контрола, да вршат и посебна контрола на лековите што ги произведуваат, односно увезуваат, и тоа на:

- 1) готови лекови што содржат серуми или вакцини;
- 2) готови лекови што содржат антибиотици;
- 3) готови лекови што содржат кардиотонички гликозиди;
- 4) готови лекови што содржат инсулин;
- 5) првата серија на секој новоодобрен готов лек пред неговото пуштање во промет.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5063

27 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита
Зора Темик, с. р.

454.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АНТИФРИЗ ВРЗ БАЗА НА ГЛИКОЛ GA 60

1. Во југословенскиот стандард Средства против смрзување во системите за ладење мотори: Антифриз врз база на гликол GA 60 — JUS H.Z.2.010, што е донесен со Решението за југословенските стандарди за средства против смрзување во системи за ладење мотори и за методи за испитувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/67) а објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, се вршат следните измени и дополненија:

- 1) во точка 4 во втора реченица по зборовите: „комерцијалног карактера“ се додаваат зборовите: „садржини до 20 l“. По втората реченица се додава нова реченица која гласи: „Упутство за употребу са табелом мешања за јединице паковања веќе од 20 l, мора бити приложено уз амбалажу.“;
- 2) во точка 5.2 во втора алинеја бројот: „0,00“ се заменува со зборот: „трагови“;
- 3) по точка 6.4 се додава нова точка 6.5, која гласи:

„Производ према овом стандарду задржава неограничену стабилност и компатибилност за све

време ускладиштења у неотвореним оригиналним паковањима,“;

4) во точка 9.2 во прва алинеја зборовите: „1, 2, 3 и 5 литара,“ се заменуваат со зборовите: „садржини до 20 l,“;

5) во точка 9.4 на почетокот на ставот зборовите: „На сваком паковању“ се заменуваат со зборовите: „На свакој јединици паковања веќе од 20 l“.

Се додаваат два нови става, кои гласат:
„Јединице паковања до 20 l морају бити снабдевени натписом са следећим подацима:

- назив и ознака производа,
- назив и седиште произвођача,
- нето садржина,
- упутство за употребу са табелом за мешање с водом (тачка 4),
- ознака овог стандарда.

Податак о датуму производње и року употребе мора се унети у натпис на групној амбалажи (нпр. картонске кутије) у коју се пакује ситна амбалажа.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-261

11 јануари 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

455.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЦРНАТА И ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Челици отпорни на стареење. Технички услови за изработка и испорака JUS C.B0.508

Котелски лимови од нелегирани и нисколегирани челици. Технички услови за изработка и испорака — — JUS C.B4.014

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1977 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

5) Котелски лимови од јаглороден челик — — — — — JUS C.B4.014 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на црната и обоената металургија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 31 јули 1977 година.

Бр. 04-2708

3 март 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

456.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРВЕНА ПАЛЕТА**

1. Решението за југословенскиот стандард за дрвена палета („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/63) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-4652/1
22 април 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

457.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОЛЕМИНИ И ЕДИНИЦИ**

1. Решението за југословенските стандарди за големини и единици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/59) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-4650/1
22 април 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

458.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОЛЕМИНИ И ЕДИНИЦИ**

1. Решението за југословенските стандарди за големини и единици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/57) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-4651/1
22 април 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

459.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ДРУМСКИТЕ ВОЗИЛА**

1. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Каросерии за друмски возила:
Шарки од алуминиумски легури — JUS M.N.2.955
Ознаки на седишта во автобусите JUS M.N.5.511
Приклучни мерки на багажникот
врз потпирачот на седиштето — — JUS M.N.5.521
Приклучни мерки на плочите за
прицврстување на пепеларите врз потпирачот на седиштето — — — — JUS M.N.5.522
Рамка за слика врз потпирачот на седиштето. Габаритни и приклучни мерки — — — — — JUS M.N.5.523
Рачка на потпирачот на седиштето JUS M.N.5.545
Универзална рачка — — — — JUS M.N.5.546
Рачка за врата — — — — — JUS M.N.5.547

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на друмските возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/63).

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14-5976/1
27 мај 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

460.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МОТОРНИ МАСЛА И БРОДСКИ МОТОРНИ МАСЛА**

1. Во југословенските стандарди што се донесени со Решението за југословенските стандарди за моторни масла, за бродски моторни масла и за моторни масла за конзервирање и подмачкување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74) а објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација се вршат следните измени, и тоа:

1) во југословенскиот стандард Минерални масла. Бродски картерски моторни масла — JUS B.H3.019 во точка 3 во табела 1 во четврта рубрика одозгора зборовите: „Индекс вискозитетата најмање“ се заменуваат со зборовите: „Индекс вискозитетата највише“, а во десетта рубрика одозгора во прва алинеја ознаката на вредноста: „без лимита 300“ се заменува со ознаката на вредноста: „без лимита-та/30“;

2) во југословенскиот стандард Минерални масла. Бродски картерско-цилиндарски моторни масла — JUS B.H3.029 во точка 2 во табела во единесетта рубрика одозгора третата алинеја се менува и гласи: „— на 24°C (после испитивања на 93,5°C у ml пене највише“;

3) во југословенскиот стандард Минерални масла. Бродски цилиндерски моторни масла — JUS B.H3.039 во точка 3 во табела во четврта рубрика одозгора: „Индекс вискозитетата, најмање“ се заменуваат со зборовите: „Индекс вискозитетата, највише“;

4) во југословенскиот стандард Минерални масла. Моторни масла тип А — JUS B.H3.129 во точка 2.3 во табела во четврта рубрика одозгора ознаката на вредноста: „9,5“ се заменува со ознаката на вредноста: „95“, а во седма рубрика одозгора во прва алинеја ознаката на вредноста: „2/0“ се заменува со ознаката на вредноста: „25/0“;

5) во југословенскиот стандард Минерални масла. Моторни масла тип С — JUS B.H3.149 во точка 3.41 во табела во називот на колоната „Карактеристике“ зборовите: „Тип и градација уља по SAE — класификацији“ се заменуваат со зборовите: „Градација уља по SAE — класификацији“, а во трета рубрика одозгора ознаката на вредноста: „16,8 до 22,8“ се заменува со ознаката на вредноста: „16,8 до 22,7“;

6) во југословенскиот стандард Минерални масла. Моторни масла тип D — JUS B.H3.169 во точка 2.3 во табела во називот на колоната „Карактеристике“ зборовите: „Тип и градација уља по SAE — класификацији“ се заменуваат со зборовите: „Градација уља по SAE — класификацији“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-6062/1

30 мај 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

461.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во југословенскиот стандард Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина, тип I. Општи услови — JUS F.C2.701, во југословенскиот стандард Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина, тип II. Општи услови — JUS F.C2.702, во југословенскиот стандард Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина, тип III. Општи услови — JUS F.C2.703;

во југословенскиот стандард Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина, тип IV. Општи услови — JUS F.C2.704 и во југословенскиот стандард Ткаенини за работна заштитна облека во здравството. Ткаенина, тип V. Општи услови — JUS F.C2.705, што се донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74), а објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 2.04 се додава нов став, кој гласи:

„При изради пређе основе и потке може се користити и мешавина памучних и синтетичких влакана осим при изради пређе за тканине за операционо рубље и одећу и за тканине за заштитну одећу за болеснике.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-6326/1
3 јуни 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

462.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бетон. Испитување на отпорноста спрема дејството на мраз — — — JUS U.M1.018
Завршни работи во градежништвото:

— Технички услови за изведување на керамичарски работи — — — JUS U.F2.011

— Технички услови за изведување на паркетарски работи — — — JUS U.F2.016

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1977 година.

Бр. 18-6353
6 јуни 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

463.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ ОД ЕКСПЛОЗИЈА

1. Решението за југословенските стандарди од областа на заштитата на електричните уреди од експлозија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/77) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16-6984/1
22 јуни 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милаан Крајновиќ, с. р.

464.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ ОД ЕКСПЛОЗИЈА

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Противексплозиска заштита:	
— Апарат за определување на максимален експериментален сигурносен прорез	JUS N.S8.030
— Метод за определување на максимален експериментален сигурносен прорез	JUS N.S8.031
— Полнење со цврсти материјали	JUS N.S8.401
— Испитување на електрични уреди заштитени со цврсти материјали	JUS N.S8.421
— Нурнување во течност	JUS N.S8.501
— Испитување на електрични уреди што се заштитени со нурнување во течност	JUS N.S8.521
— Натпритисок	JUS N.S8.601
— Испитување на електрични уреди во заштита со натпритисок	JUS N.S8.621
— Полнење со песок	JUS N.S8.701
— Испитување на електрични уреди што се заштитени со полнење на песок	JUS N.S8.721
— Определување на минималната заштита на височина	JUS N.S8.741
— Конструкција и употреба на метален засолн	JUS N.S8.742

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 17 јули 1977 година.

Бр. 16-6960/1
21 јуни 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милаан Крајновиќ, с. р.

465.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ СПОЈНИЦИ ЗА ЦЕВКИ — ФИТИНЗИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 декември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани спојници за цевки — фитинзи, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 190 од 22 јуни 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Титан“ — Камник, Ливница железна и темпера — Кикинда и „Победа“ — Нови Сад.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

466.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ ПАРНИ, ВОДОВОДНИ И ГАСНИ АРМАТУРИ, ВЕНТИЛИ И СПОЈНИ ДЕЛОВИ ЗА ВЕНТИЛИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 2 декември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани парни, водоводни и гасни арматури, вентили и спојни делови за вентили, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе

ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4375 од 22 јуни 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 8 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 21 купувач — потрошувач потписник на Спогодбата.

467.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ ЦЕВКИ, ФАЗОНСКИ ДЕЛОВИ, ПРИБОР ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЖИБО-СПОЈНИЦИ, ФАЗОНСКИ ПАРЧИЊА И САЛОНИТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 2 декември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани цевки, фазонски делови, прибор за канализација, жибо-спојници, фазонски парчиња и салонит, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4377 од 22 јуни 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 6 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 44 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

468.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ ЕМАЈЛИРАНИ КАДИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 2 декември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани емајлирани кади, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 30%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе

ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот секретаријат за пазар и цени, со решение бр. 2413 од 24 јуни 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 16 мај 1977 година.

Претставник на производителите: Олт — Осиек.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 25 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

469.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАМСКИ СТОЛБОВИ И ЗА ЧЕЛИЧНИ ГРЕДИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 18 февруари 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за јамски столбови и за челични греди и нивни резервни делови со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

ЈФрикциони челични јамски столбови L mm	Дин/парче
— Валент 32	2000 1.566
— Валент 32	2240 1.680
— Валент 32	2400 1.739
— Валент 32	2500 1.799
— Валент 32	2600 1.843
— Валент 32	2800 1.925
— Валент 32	3000 2.020
— Валент 32	3150 2.086
— Валент 32	3550 2.410
— Валент 22	2000 1.286
— Валент 22	2240 1.345
— Валент 22	2400 1.400
— Валент 22	2500 1.425
— Валент 22	2600 1.466
— Валент 22	2800 1.515
— Валент 22	3000 1.578
— Валент 22	3150 1.639
— Валент 22	3550 1.782

2) челични јамски греди	L mm	Дин/парче
— PPS-85	1250	989
— PPS-85	1400	1.062
— PPS-85	1500	1.193
— PPS-111	1250	1.201
— PPS-111	1400	1.302
— PPS-111	1500	1.385
— PPS-111	1600	1.414
— OV-110	1250	1.315

За резервните делови за јамски столбови и за челични греди организациите на здружениот труд можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 593 од 27 јуни 1977 година

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Стројна товарна Трбовле — Трбовле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

470.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НЕПРГОСУВАЧКИ МИЈАЛНИЦИ ЗА САДОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 14 октомври 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за непргосувачки мијалници за садови со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на пролажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат под цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3720 од 27 јуни 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Ковинопластика — Лож, „Горење-Фекро“ — Словен Градец, „Раде Кончар“ — Загреб и Индустија моторних возил — Ново Место.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 14 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

471.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАНТИ ЗА БЕНЗИН

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 18 март 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за канти за бензин, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за бензински канти од:

Дни/парч.

- 1) 20 l
- 2) 10 l Fix boy
- 3) 5 l Fix boy

98,60
75,60
70,00

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2268 од 27 јуни 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Примат“ — Марибор.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 4 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на формирање на цените на стоките од увоз, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ ОД УВОЗ

Во точка 2 реден број 7 зборот: „возила,“ се брише

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 јули 1977 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФИЦИ

I

Се назначува

д-р Бранко Карапанца, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Нов Зеланд, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Фици.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 12
10 јуни 1977 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 7 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За потсекретар во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет се назначува Алојз Клеменчиќ, директор на Институтот за организација, економика и истражувања при Стопанската комора на СР Словенија.

Е. п. бр. 500/77
15 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43в од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Ѓуро Јовиќ, главен инспектор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Е. п. бр. 501/77
15 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува Миљенко Шикиќ, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Е. п. бр. 502/77
15 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за информации се назначува Александер Станиќ, генерален конзул на СФРЈ во Бомбај.

Е. п. бр. 503/77
15 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

За советник на директорот на Сојузниот завод за статистика се назначува Никола Петровиќ, самостоен советник во Сојузниот завод за статистика.

Е. п. бр. 504/77
15 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

Се разрешува од должноста помошник-претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски Хенрик Тончиќ, заради заминување на друга должност.

Е. п. бр. 505/77
15 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет-донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник-сојузен секретар за надворешни работи Гојко Секуловски, заради заминување на друга должност.

Е. п. бр. 508/77
15 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој Александар Богоев, а за член на тој комитет се назначува Томислав Бадовинац, генерален директор во Народната банка на Југославија.

Е. п. бр. 517/77
16 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за сообраќај и врски Цавид Лимани, а за член на тој комитет се назначува Хисен Бериша, помошник на покраинскиот секретар за стопанство на САП-Косово.

Е. п. бр. 518/77
16 јуни 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 3945 Сараево

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи:

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

артилериски полковник Дамјановиќ Милана
Владимир
пешадиски полковник Војновиќ Милаша Војо
пешадиски полковник Зупанчиќ Јохана Антоњ;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

пешадиски полковник Аушпергер Јакоба Иван
санитетски полковник Бичакчиќ Абдије Халим
пешадиски потполковник Алексиќ Радивоја Јовица
пешадиски потполковник Боројевиќ Илије Миленко
пешадиски потполковник Човичковиќ Стеве Живко
потполковник на правна служба Галанос Аристида Ђорѓо
пешадиски потполковник Иванишевиќ Данила Ристо
ветеринарски потполковник Јовановиќ Милована Милутин
технички потполковник Јовиќ Стевана Станко
потполковник на финансиска служба Кардум Пере Јово
санитетски потполковник Недиќ Панга Мирко
инженерски потполковник Петровиќ Илије Радивој
пешадиски потполковник Рибаревиќ Ђуре Славко
санитетски потполковник Ристановиќ Хакије Азра
ветеринарски потполковник Стефановиќ Витомира Матија
потполковник на градежна служба Ступар Алексе Здравко
потполковник на АВХ одбрана Штетиќ Рада Славољуб
пешадиски потполковник Вучетиќ Стојана Стево
пешадиски мајор Белошевиќ Арсенија Славољуб
мајор на административна служба Бугарин Мишка Душан
артилериски мајор Јовановиќ Горче Чедомир
пешадиски мајор Луковац Ратка Миленко
воздухопловнотехнички мајор Миладиновиќ Милана Александар

артилериски мајор Поповиќ Максима Обрад
мајор на оклопни единици Радуловиќ Николе
Цветко
технички мајор Сараволац Велимира Петар
воен службеник III класа на административна
служба Црпа Миће Бранко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

интендантски мајор Бранковиќ Добросава Мио-
драг
технички капетан I класа Ђемаловиќ Расима
Мурис
артилериски капетан I класа Грбиќ Славка Чедо
санитетски капетан I класа Илиќ Александра
Дубравко
технички капетан I класа Јазбински Мије Вид
артилериски капетан I класа Лабус Милоша
Светко
санитетски капетан I класа Нешов Лазара Борис
капетан I класа на административна служба
Обрадовиќ Петка Миливоје
технички капетан I класа Петрушиќ Фрање
Иван
санитетски капетан I класа Радановиќ Иве
Коста
капетан I класа на сообраќајна служба Спасиќ
Добривоја Стојадин
пешадиски капетан I класа Стаменковиќ Мило-
рада Светислав
артилериски капетан I класа Стојковиќ Бори-
воја Милован
технички капетан I класа Томашев Марка Ма-
тија
технички капетан I класа Вретенар Фрање Гра-
цијано
технички капетан Арањаш Ивана Винко
капетан за врска Бањац Рајка Милорад
инженериски капетан Бартоловиќ Тадије Ма-
ријан
капетан на оклопни единици Драгаш Спасоја
Захарије
артилериски капетан Филиповиќ Љубомира
Филип
санитетски капетан Јовановиќ Марјана Све-
тозар
капетан за врска Кузмановиќ Богољуба Раде
технички капетан Мутавиќ Милутина Славко
санитетски капетан Парезановиќ Предрага Јо-
ван
технички капетан Пиаун Николе Павао
санитетски капетан Туран Неџиба Ахмет
санитетски капетан Шехиќ Мује Нумо
пешадиски поручник Босанац Буре Вељко
поручник на оклопни единици Ђорђевиќ Ви-
дојќа Илија
пешадиски поручник Габричевиќ Мирка Ве-
селко
пешадиски поручник Исак Милована Илија
пешадиски поручник Ивањов Бојана Ранко
инженериски поручник Кизиќ Милорада Крсто
пешадиски поручник Ковач Асима Асиф
интендантски поручник Кузмановиќ Радована
Божидар
поручник на оклопни единици Стојчиќ Јована
Славољуб
поручник на финансиска служба Стојановиќ
Дамјана Петар
поручник на оклопни единици Ступар Арсени-
ја Петар
поручник на оклопни единици Тодосијевиќ Ви-
томира Драгољуб
инженериски поручник Томаниќ Михаила Ра-
дивоје

артилериски поручник Тошиќ Радомира Дра-
гојле
технички поручник Вујаклија Јована Мамчило
поручник на оклопни единици Живановиќ Ми-
лосава Душко
артилериски потпоручник Антуновиќ Мате
Иван
технички потпоручник Фалетиќ Мирка Зла-
тибор
артилериски потпоручник Грбиќ Ђурађа Ми-
лосав
технички потпоручник Новаковиќ Љубомира
Зоран
пешадиски потпоручник Станковиќ Новака Ми-
лован
санитетски заставник I класа Лазаревиќ Сиби-
на Миодраг
санитетски заставник Бијев Хусе Љубомир
пешадиски заставник Влажевиќ Милоша Војин
интендантски заставник Чариќ Але Смаил
технички заставник Делиќ Халила Омер
технички заставник Ђорђевиќ Наѓе Петроније
пешадиски заставник Ђуриќ Милана Ранко
заставник за врска Филиповиќ Стјепана Јосип
заставник за врска Градашчевиќ Ахмета Емиќ
пешадиски заставник Грбиќ Љубомира Петар
технички заставник Јовановиќ Војислава Љу-
бисав
пешадиски заставник Котески Николе Радован
инженериски заставник Перван Џафера Рашиќ
заставник на административна служба Петко-
виќ Николе Добривоје
технички постар водник I класа Алексиќ Жи-
ворада Миломир
технички постар водник I класа Војиќ Андрије
Ђорђе
санитетски постар водник I класа Цветковиќ
Чедомира Властимир
технички постар водник I класа Џепина Ђуре
Петар
технички постар водник I класа Ерцег Милоша
Лазар
санитетски постар водник I класа Хаџиќ Омера
Фадия
технички постар водник I класа Јевтиќ Вла-
димира Десимир
пешадиски постар водник I класа Јовановиќ
Ратомира Вјекослав
инженериски постар водник I класа Кесиќ Мар-
ка Милош
постар водник I класа на финансиска служба
Кувелиќ Радосава Драгиша
технички постар водник I класа Маринковиќ
Вукашина Здравко
технички постар водник I класа Миленковиќ
Јефте Милован
артилериски постар водник I класа Мирковиќ
Богдана Новица
интендантски постар водник I класа Николиќ
Љубомира Светислав
постар водник I класа на административна
служба Петровиќ Богдана Вељко
инженериски постар водник I класа Радоми-
ловиќ Милана Раде
санитетски постар водник I класа Севиќ Ми-
лоша Петар
технички постар водник I класа Степиќ Мате
Анто
технички постар водник I класа Стевиќ Бранка
Бранко
артилериски постар водник I класа Стојчиќ Ми-
лисава Јован
инженериски постар водник I класа Траиловиќ
Милутина Владислав
технички постар водник Бранковиќ Стојана
Миодраг
технички постар водник Ђорђевиќ Глигорија
Милисав

технички постар водник Горановић Луке Рајко
постар водник за врска Илић Војислава Дра-
гиша

постар водник на сообраќајна служба Кризма-
нић Слободана Ивко

технички постар водник Лазаревић Алексе
Милан

технички постар водник Матицки Милана
Славко

технички постар водник Намгалија Смаила
Фадил

воздухопловнотехнички постар водник Николић
Милоша Илија

технички постар водник Николић Крста Све-
томир

постар водник на сообраќајна служба Петро-
њијевић Љубише Слободан

технички постар водник Прпош Пере Саво

технички постар водник Толманоски Цветана
Митре

санитетски воен службеник IV класа Николић
Ђуре Милева

веон службеник IV класа на музичка служба
Радуловић Срећена Никола

воен службеник V класа на музичка служба
Зграблић Марка Ангел

воен службеник VI класа на музичка служба
Приморац Јосипа Мирослав

воен службеник VI класа на музичка служба
Варга Владе Вилко

воен службеник VII класа на музичка служба
Славнић Стојана Златко;

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ- РЕН ВЕНЕЦ

потполковник на финансиска служба Ђукиќ
Стевана Илија;

— за особени успеси во раководењето со еди-
ниците на вооружените сили на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија и за заслуги
за нивното зацврстување и оспособување за одбра-
на на независноста на нашата земја

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковник на оклопни единици Бабиќ Хасе
Алија

артилериски полковник Блануша Мила Стево

пешадиски полковник Дупановић Феридо Салих

санитетски полковник Хаџиомерспахиќ Есада
Разија

артилериски полковник Кукриќ Марка Здравко

пешадиски полковник Мијиќ Михајла Живко

артилериски полковник Жувиќ Крсто Шиме

потполковник на сообраќајна служба Аџаип
Станка Милорад

пешадиски потполковник Ђокиќ Боже Стево

пешадиски потполковник Кнежевиќ Јакова
Јосип

пешадиски потполковник Кожариќ Мустафе
Џемал

артилериски потполковник Лакота Антуна
Славко

пешадиски потполковник Пашалиќ Ивана Иван-
ко-Винко

интендантски потполковник Танфара Николе
Јерко

артилериски потполковник Вициќ Ђуре Обрад;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ- РЕНА СВЕЗДА

потполковник на АБХ одбрана Дамјановиќ Но-
вице Микула

санитетски потполковник Гичевиќ Беџира Есад

технички потполковник Хуравик Јана Павел

артилериски потполковник Ивановиќ Милана
Миливој

инженериски потполковник Ивановиќ Вучете
Бранимир

санитетски потполковник Милошевиќ Ранисава
Јован

санитетски потполковник Рангелов Алексан-
дра Слободан

технички потполковник Станојевиќ Живојина
Драгољуб

пешадиски мајор Алексиќ Митра Гвозден

мајор за врска Влатанчиќ Илије Мијат

интендантски мајор Бошњакковиќ Стевана Анд-
рија

пешадиски мајор Ђуриќ Саве Душан

интендантски мајор Фетахагиќ Мурата Мухарем

артилериски мајор Грчевиќ Томе Милан

артилериски мајор Карличиќ Павла Божићар

интендантски мајор Костиќ Велимира Никола-

пешадиски мајор Краљ Вида Иван

мајор на оклопни единици Лукиќ Радивоја Ди-
митрије

санитетски мајор Лукиќ Душана Савка

интендантски мајор Маринковиќ Рајка Вучко

пешадиски мајор Милачиќ Станка Владислав

интендантски мајор Митиќ Светомира Славољуб

санитетски мајор Мутаџиќ Војислава Хранислав

пешадиски мајор Недељковиќ Животе Милутиќ

артилериски мајор Остојиќ Милорада Милутин

интендантски мајор Петрушиќ Милије Вељко
мајор на градежна служба Подворац Франје
Владо

пешадиски мајор Половина Јандрије Никола

санитетски мајор Савиќ Радована Обрад

ветеринарски мајор Спахиќ Шерифа Асим

мајор за врска Станишиќ Владе Јанко

технички мајор Шурлан Душана Бранко

санитетски мајор Веѓар Ибре Шевко

мајор за врска Вујковиќ Милана Душан

санитетски мајор Вујовиќ Марка Владимир

санитетски капетан I класа Џафиќ Мехмеда
Мирсад

санитетски капетан I класа Ханџиќ Авде Мунџ

санитетски капетан I класа Иванчевиќ Љубише
Радомир

пешадиски капетан I класа Јаковљевиќ Мило-
рада Слободан

технички капетан I класа Јовићевиќ Милована
Жарко

капетан I класа на градежна служба Каталина
Саве Војислав

технички капетан I класа Крсмановиќ Илије
Алекса

технички капетан I класа Купировиќ Матије
Бранко

артилериски капетан I класа Лончар Вује Адам

артилериски капетан I класа Малевиќ Радоша
Вукодав

санитетски капетан I класа Марковиќ Добри-
воја Слободан

артилериски капетан I класа Михајловски Наѓе
Борис

пешадиски капетан I класа Милошевиќ Мило-
рада Драгомир

технички капетан I класа Милошевиќ Вука-
дина Петар

пешадиски капетан I класа Митиќ Обрада Доб-
ривоје

капетан I класа на градежна служба Омерагић
Бактеша Шефкер
технички капетан I класа Пашић Боже Бошко
капетан I класа на оклопни единици Радовић
Ристе Томо
капетан I класа на сообраќајна служба Ранчић
Симе Станко
санитетски капетан I класа Старчевић Антона
Иван
санитетски капетан I класа Старчевић Момира
Страхиња
капетан I класа на АБХ одбрана Шчекић Во-
јина Милоје
капетан I класа на сообраќајна служба Жив-
ковић Драгомира Милун
инженериски капетан Марић Алексе Љубиша
капетан на оклопни единици Јокић Богдана
Илија
артилериски капетан Караћ Нурије Вехбија
технички капетан Марковић Јована Никола
артилериски капетан Марковић Остоје Слободан
заставник I класа на административна служба
Црноглавац Велисав Милен
заставник I класа на оклопни единици Чапеља
Ђуре Павле
технички заставник I класа Далберовић Тахира
Јунуз
интендантски заставник I класа Димитријевић
Петра Младен
интендантски заставник I класа Еминовић Бај-
ре Хакија
заставник I класа на административна служба
Гавриловски Василија Тодор
интендантски заставник I класа Гргић Петра
Боно
интендантски заставник I класа Хот Азема
Хивзо
заставник I класа на финансиска служба Хр-
њић Хусе Мухарем
интендантски заставник I класа Јусуфовић
Ибре Омер
заставник I класа на административна служба
Марковић Милутина Никола
технички заставник I класа Марковић Љубоја
Урош
технички заставник I класа Миловановић Ми-
лутина Мирослав
заставник I класа на административна служба
Павловић Пере Фрањо
заставник I класа на административна служба
Рајевац Алексеј Марко
заставник I класа на административна служба
Ристић Обрена Вељо
заставник I класа на финансиска служба Са-
рић Ђоке Илија
технички заставник I класа Станмировић Ми-
ливоја Јован
заставник I класа на административна служба
Шакота Које Бранко
интендантски заставник I класа Тришић Ла-
зара Петар
заставник I класа на административна служба
Туцаковић Илије Стаменко
технички заставник I класа Вуколић Саве Ви-
томир
заставник I класа на административна служба
Живић Ристе Трајан
пешадиски заставник Аглагић Николе Славко
интендантски заставник Војилов Андона Владо
технички заставник Драгановић Хусе Шефик
пешадиски заставник Драгомановић Стјепана
Станислав
технички заставник Гајић Триве Гојко
заставник за врска Јанча Спасоја Јосиф
технички заставник Јовановић Ранка Милован
пешадиски заставник Килибарда Ристе Милутин

технички заставник Лазаревић Милутина Дра-
гољуб
заставник за врска Маковић Љуце Ђеко
технички заставник Миланковић Максима
Живко
заставник на административна служба Паучић
Адама Франц
пешадиски заставник Преж Игњаца Мирко
заставник на административна служба Радека
Миланка Никола
заставник за врска Савић Спасе Стојан
постар водник I класа за врска Кеџерић Видо-
ја Борис
постар водник I класа на административна слу-
жба Крстић Драгана Новица
постар водник I класа на финансиска служба
Петровић Вукосава Гмитар
пешадиски постар водник I класа Живковић
Божицара Томислав
санитетски воен службеник II класа Кржа Васе
Невенка
воен службеник III класа на административна
служба Гајовић Перише Рајко
воен службеник III класа на административна
служба Трифковић Ђорџа Цвијо
воен службеник III класа на административна
служба Видовић Милана Славко
воен службеник IV класа на музичка служба
Вукманић Алберта Стјепан;

— за особени заслуги и послигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

воен службеник IV класа на музичка служба
Тешкић Светозара Владимир;

— за примерна работа на развивањето полет
за остварување на поставените задачи, како и за
покажување на старешински и војнички особини
што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

поручник за врска Величковић Војислава То-
мислав
артилериски заставник Костадиновић Јована
Васо
технички постар водник I класа Цимеша Ду-
шана Стеван
технички постар водник I класа Колевски Сла-
вева Трајче
технички постар водник I класа Кудумија Фра-
ње Мирослав
технички постар водник I класа Саздовски
Александра Ђиро
инженериски постар водник I класа Зеќ Сто-
јана Драган
технички постар водник Булатовић Секуле Ра-
дослав
пешадиски постар водник Грабовица Касима
Шериф
пешадиски постар водник Јовановић Миливоја
Славимир
воздухопловнотехнички постар водник Каназир
Мирка Саво
постар водник на АБХ одбрана Матијашец Ан-
туна Марјан
постар водник за врска Миклош Силвестра
Даниел
постар водник на административна служба Си-
нановић Хасана Мухарем
постар водник за врска Спасојевић Драге Мио-
драг
технички постар водник Тасковски Гоце Коле

санитетски постар водник Тримовски Ристе Спасе
 технички постар водник Вулин Душана Дамјан
 технички водник I класа Богдановић Раденка
 Велисав
 водник I класа на оклопни единици Бошкочевић
 Станоја Милош
 водник I класа на оклопни единици Ђорђеоски
 Јована Војислав
 артилериски водник I класа Корјенић Мурадифа
 Мустафа
 пешадиски водник I класа Костић Радивоја
 Драгослав
 водник I класа на АВХ одбрана Куртума Мио-
 драга Цвијан
 водник I класа за врска Маринковић Ђорђа
 Јован
 технички водник I класа Парезановић Периче
 Слободан
 санитарски водник I класа Перхоч Мартина
 Јосип
 водник I класа за врска Сејдулаховић Мухарема
 Фарук
 водник I класа за врска Станојевић Мије Драган
 технички водник I класа Шкиљо Илије Перо
 водник I класа на АВХ одбрана Вукша Ђуре
 Славко
 водник I класа за врска Живанић Милинка
 Миодраг
 воен службеник VII класа на музичка служба
 Обрадовић Јове Саво;

Од Воената пошта 2050 Љубљана

— за примерни заслуги и умешност во работата во развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадиски полковник Брадица Фране Фране
 пешадиски полковник Кожељ Јернеја Јернеј;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

интендантски потполковник Ашанин Грујице
 Вуко
 потполковник на административна служба Беговић Блаже Арсеније
 технички потполковник Чуљковић Станише
 Богдан
 пешадиски потполковник Казаковић Живојина
 Милутин
 артилериски потполковник Килибарда Ђорђа
 Никола
 пешадиски потполковник Крањц Франца Марјан
 интендантски потполковник Михаиловић Васе
 Милош
 санитарски потполковник Опачић Луке Симо
 потполковник за врска Павлин Ивана Иван
 артилериски потполковник Прашчевић Вука
 Велимир
 инженериски потполковник Ребољ Мартина
 Јанез
 инженериски потполковник Сладоје Јове Марко
 потполковник на градежна служба Жерјал Леополда Стојан
 мајор на АВХ одбрана Ивановић Павла Секула
 пешадиски мајор Павловић Јајима Драгољуб
 пешадиски мајор Приччић Јожефа Корато
 капетан I класа на административна служба
 Буковец Марије Едвард

воен службеник II класа на финансиска служба
 Цестник Франца Казимир
 воен службеник III класа на финансиска служба
 Сотошек Франца Радо;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

санитетски мајор Арсеновић Јанка Сретен
 интендантски капетан I класа Антанасовић Благоје
 Димитрије
 инженериски капетан I класа Дунчић Божида-
 ра Драгомир
 инженериски капетан I класа Ђоковић Иве Ра-
 томир
 пешадиски капетан I класа Ђорђевић Вука-
 шина Обрад
 технички капетан I класа Јержабек Јарослава
 Јарослав
 инженериски капетан I класа Јовић Драгољуба
 Тихомир
 технички капетан I класа Капитлер Ивана Иван
 пешадиски капетан I класа Крстић Миодрага
 Драгоје
 технички капетан I класа Кукец Лудвига Иван
 санитарски капетан I класа Меѓедовић Маше
 Исмет
 пешадиски капетан I класа Мићовић Рајка Бу-
 димир
 капетан I класа на оклопни единици Мишков
 Санде Јован
 пешадиски капетан I класа Николић Стевана
 Ђорђе
 санитарски капетан I класа Павловић Бранка
 Богдан
 капетан I класа за врска Павловић Милисав
 Слободан
 санитарски капетан I класа Петровић Светисла-
 ва Драган
 санитарски капетан I класа Премру Ивана Емил
 технички капетан I класа Ромић Николе Никола
 санитарски капетан I класа Слапар Флоријана
 Цирил
 пешадиски капетан I класа Вуковић Јована
 Драгомир
 технички капетан Цветковић Љубисава Небојша
 капетан на сообраќајна служба Чигојевић Дра-
 гомира Милојица
 санитарски капетан Илов Митра Никола
 пешадиски капетан Калинић Стевана Мирко
 санитарски капетан Комадина Милана Милутин
 санитарски капетан Ломбауер Боривоја Душко
 капетан за врска Лукач Адама Душан
 санитарски капетан Марковић Саве Красимир
 капетан за врска Матић Радивоја Драган
 санитарски капетан Наглич Јанеза Јоже
 санитарски капетан Николић Душана Владисав
 артилериски капетан Павлица Николе Богдан
 капетан на сообраќајна служба Подлипец Слав-
 ка Бранко
 технички капетан Ристић Благоја Зоран
 санитарски капетан Живковић Радована Дам-
 њан
 капетан за врска Жувела Анте Франци
 поручник на АВХ одбрана Билић Ивана Че-
 домир
 поручник на оклопни единици Бранковић Мане
 Милош
 интендантски поручник Бркић Адама Љубиша
 пешадиски поручник Горјанец Ивана Иван
 поручник на оклопни единици Јевтић Стоја-
 дина Никола
 поручник на оклопни единици Костић Стани-
 мира Радомир
 пешадиски поручник Крајц Антона Зденко
 поручник на оклопни единици Лалић Николо
 Звонко

- пешадиски поручник Манце Јосипа Борислав
пешадиски поручник Морвчивић Драгомира
- Зоран**
поручник на оклопни единици Николић Бори-
воја Живадин
артилериски поручник Пантовић Милоја Мио-
драг
артилериски поручник Павичић Ивана Фрањо
пешадиски поручник Пеулић Тихомира Бошко
артилериски поручник Поје Алојза Жоже
поручник на финансиска служба Радовић Рајка
- Радојица**
артилериски поручник Симић Мирослава Ми-
ливоје
технички поручник Соколовић Радивоја Зоран
артилериски поручник Тривић Остоје Мирко
артилериски поручник Васић Момира Бранко
поручник на финансиска служба Витановић
Чедомира Светислав
пешадиски поручник Живановић Милутина
- Слободан**
санитетски потпоручник Бано Ивана Хрвоје
артилериски потпоручник Јовановић Драгољу-
ба Миломир
артилериски потпоручник Пејак Стеве Радован
заставник I класа на административна служба
- Балох Симона Јанез**
заставник I класа на административна служба
- Дацић Миленка Љубомир**
технички заставник I класа Козлина Васе
- Душан**
заставник I класа за врска Шандић Милована
- Милутин**
технички заставник Анђелковић Радивоја Дра-
ган
пешадиски заставник Дедић Милицава Богољуб
интендантски заставник Дедић Азиза Сулејман
интендантски заставник Голубовић Јањића Ми-
лан
технички заставник Костадиновић Здравка Љу-
бомир
технички заставник Лазић Стојана Милентије
артилериски заставник Лучић Лазе Бранко
заставник на административна служба Ристић
Драгољуба Будимир
санитетски заставник Савић Јове Ђураћ
пешадиски заставник Спасић Драгослава Стеван
интендантски заставник Вујиновић Николе
- Дмитар**
заставник за врска Жагар Јожета Жоже
артилериски постар водник I класа Абазовић
- Имера Исмет**
пешадиски постар водник I класа Арсић Сто-
јана Станко
артилериски постар водник I класа Бакушев-
ски Анастаса Георги
интендантски постар водник I класа Бибер Фра-
ње Алојз
артилериски постар водник I класа Божовић
Трипка Павле
технички постар водник I класа Букумировић
Тихомира Братислав
артилериски постар водник I класа Чикић Ра-
дована Мирослав
технички постар водник I класа Чордаш Љубана
- Милан**
интендантски постар водник I класа Чретник
Алберта Алберт
пешадиски постар водник I класа Делић Гли-
гора Радослав
интендантски постар водник I класа Димитри-
јевић Ђорђа Србољуб
пешадиски постар водник I класа Димитров
Обрена Никола
воздухопловнотехнички постар водник I класа
Добромировић Милосава Виктор
- пешадиски постар водник I класа Ференчак Ви-
лима Драгутин
интендантски постар водник I класа Флухер
Франца Франц
технички постар водник I класа Илић Љубисава
Ратомир
постар водник I класа на административна служ-
ба Јаначковић Мите Стоил
постар водник I класа на финансиска служба
Јелић Милутина Томислав
пешадиски постар водник I класа Крстић Тихо-
мира Најдан
технички постар водник I класа Летнар Станис-
лава Митја
инженериски постар водник I класа Лисић Тео-
дора Ђуро
инженериски постар водник I класа Маринковић
Стојана Милорад
интендантски постар водник I класа Марковић
Светислава Милисав
постар водник I класа на административна служ-
ба Механовић Ибрахима Азим
инженериски постар водник I класа Михајловић
Ђорђа Светозар
постар водник I класа на сообраќајна служба
Митрић Петра Миливоје
пешадиски постар водник I класа Митровић
Митра Миодраг
артилериски постар водник I класа Мркобрад
Драгутина Љубомир
постар водник I класа за врска Николић Све-
тозара Профир
артилериски постар водник I класа Николић
Цветка Станко
инженериски постар водник I класа Николов
Дмитра Живко
постар водник I класа на оклопни единици Но-
ваковић Војислава Станислав
артилериски постар водник I класа Петровић
Милије Миливој
интендантски постар водник I класа Пољашевић
Саве Мирко
постар водник I класа за врска Поштић Бра-
нимира Драгосав
инженериски постар водник I класа Познановић
Мане Гојко
постар водник I класа на сообраќајна служба
Прешерен Виктор Франц
артилериски постар водник I класа Пушкар Ми-
лана Павле
артилериски постар водник I класа Ракочевић
Ђуре Драгомир
артилериски постар водник I класа Ранчић Ми-
лутина Илија
инженериски постар водник I класа Рокановић
Душана Душан
пешадиски постар водник I класа Рибаћ Бошка
Радован
технички постар водник I класа Ристовић Ми-
лована Мирко
технички постар водник I класа Савић Васи-
лија Бранислав
технички постар водник I класа Симић Илије
Миладин
постар водник I класа на административна служ-
ба Тојага Милоша Душан
постар водник I класа на административна служ-
ба Трајковић Михајла Стојан
пешадиски постар водник I класа Вејиновић
Трипка Раде
постар водник за врска Бошковић Миломира
Драган

технички постар водник Буцало Јове Милан
артилериски постар водник Бугарски Саве Ми-
лан

интендантски постар водник Цанковић Милана
Слободан

технички постар водник Динић Јоксима Младен
пешадиски постар водник Дуцић Крсте Јован
постар водник на сообраќајна служба Ђукић
Мате Ђорђе

технички постар водник Ђуровић Радоја Че-
домир

постар водник за врска Галовић Марка Милан
постар водник за врска Јановић Блажа Горге
постар водник на сообраќајна служба Јазбиншек
Јакоба Петар

пешадиски постар водник Јовановић Милоша
Љубинко

постар водник на административна служба
Крајиновић Боже Илија

пешадиски постар водник Луковић Вождара
Велибор

технички постар водник Миљковић Мила Душан
пешадиски постар водник Матић Добривоја Ми-
ломир

пешадиски постар водник Михајловић Славо-
љуба Станоје

пешадиски постар водник Милиновић Анте Зла-
тан

постар водник за врска Миљковић Властимира
Раде

пешадиски постар водник Митровић Живојина
Владислав

интендантски постар водник Низић Петра Јурица
Постар водник на оклопни единици Ожболт
Ивана Марјан

инженериски постар водник Радуљ Васкрсија
Милорад

артилериски постар водник Симић Војимира
Драгиша

пешадиски постар водник Смиљић Тодора Мирко
постар водник за врска Стаменковић Радисава
Мирољуб

технички постар водник Станчевић Лазе Мирко
пешадиски постар водник Тошић Стојадина Ми-
ливоје

постар водник за врска Видаковић Живана Бо-
ривоје

артилериски водник I класа Јурица Франца
Бранко

санитетски воен службеник III класа Миловић
Милана Недељка

санитетски воен службеник IV класа Левић
Рудолфа Марија

санитетски воен службеник IV класа Старчевић
Штефана Верона

санитетски воен службеник IV класа Таборин
Мирјана Матија;

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

артилериски потполковник Дрновшек Филипа
Едвард

пешадиски потполковник Личина Љутвије Јусо
мајор за врска Шупут Јована Вељко

мајор на оклопни единици Тешевић Милана
Драгомир;

— за особени успеси во раководењето со еди-
ниците на Вооружените сили на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија и за заслуги
за нивното зацврстување и оспособување за одбрана
на независноста на нашата земја

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

пешадиски полковник Балабан Илије Милан
пешадиски полковник Бановец Станислава Силво

артилериски полковник Брешан Лудвика Камило
полковник на АВХ одбрана Буљац Ивана Мирко

полковник за врска Грубан Анте Стјепан
инженериски полковник Хамзић Салиха Ахмед

полковник на АВХ одбрана Немец Роке Севе-
рин

пешадиски полковник Петровић Јована Раде
потполковник на финансиска служба Амброжић
Јожета Јоже

артилериски потполковник Царл Јакоба Франц
санитетски потполковник Фабјан Ивана Емил

технички потполковник Горички Мије Влади-
мир

пешадиски потполковник Кокаљ Урбана Иван
пешадиски потполковник Куљат Алојза Ста-
нислав

пешадиски потполковник Кути Ернеста Фрањо
потполковник на сообраќајна служба Латиновић
Мила Бранко

пешадиски потполковник Милетић Владимира
Петко

пешадиски потполковник Полајнер Франца
Франц

пешадиски потполковник Радуловић Николе
Петар

потполковник на сообраќајна служба Саје Јо-
жефа Јожеф

пешадиски потполковник Таталовић Симе Алек-
сандар

пешадиски потполковник Валенчић Анте Јосип
потполковник за врска Волк Јосипа Винко

мајор на финансиска служба Марковец Антона
Романо;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА СВЕЗДА

пешадиски потполковник Кежић Јозе Виктор
интендантски потполковник Крањц Јанеза Мир-
ко

артилериски потполковник Лапање Матеја Иван
санитетски потполковник Митровић Живана

Боривоје
санитетски потполковник Пинтер Еугена Тихо-
мира

технички потполковник Станић Драгољуба Мом-
чило

интендантски потполковник Вејић Петра Никола
интендантски мајор Балаш Симеона Тодор

артилериски мајор Вохорч Макса Максимилијан
мајор на сообраќајна служба Филиповић Крсте

Славољуб
интендантски мајор Јањић Радивоја Миодраг

инженериски мајор Каровић Драгољуба Љубиша
санитетски мајор Крхин Матије Макс

мајор за врска Кукавица Боже Јозо
пешадиски мајор Миладиновић Стјанимира Ра-
дивоје

пешадиски мајор Мутић Јована Бошко
инженериски мајор Поповић Светомира Алек-
сандар

мајор на оклопни единици Предарски Петра
Анастас

технички мајор Симон Франца Франчишек
мајор за врска Тица Милоша Миле

интендантски капетан I класа Апостоловски Ана-
стас Раде
санитетски капетан I класа Бабиќ Дује Иван
капетан I класа за врска Бохинец Франца Цирил
интендантски капетан I класа Будановиќ Марка
Бела
пешадиски капетан I класа Гајиќ Стевана Топ-
лица
технички капетан I класа Гајиќ Александра
Владимир
пешадиски капетан I класа Илиќ Душана Ми-
лорад
капетан I класа на сообраќајна служба Инкрет
Станислава Станислав
артилериски капетан I класа Ивановиќ Луке
Славко
пешадиски капетан I класа Јерам Андреја Ан-
дреј
технички капетан I класа Јуриќ Гене Миле
технички капетан I класа Коџина Ливија Ли-
виј
капетан I класа на оклопни единици Ковшџа
Алојза Јоже
капетан I класа за врска Кукец Грете Иво
санитетски капетан I класа Кунтариќ Алојза
Антон-Станислав
пешадиски капетан I класа Лиќник Алојза
Алојз
капетан I класа на правна служба Мајсторовиќ
Марка Радивоје
инженериски капетан I класа Маринковиќ Све-
тозара Славко
артилериски капетан I класа Матиќ Живорада
Марјан
технички капетан I класа Микшиќ Мија Јосип
капетан I класа за врска Минчиќ Димитрија
Благоје
пешадиски капетан I класа Митиќ Гаврила Не-
дељко
пешадиски капетан I класа Митровиќ Павла
Милорад
интендантски капетан I класа Младеновиќ Алек-
сандра Милорад
капетан I класа на оклопни единици Обрадовиќ
Милована Бранислав
пешадиски капетан I класа Обрадовиќ Јоксима
Вук
санитетски капетан I класа Обреза Алојза Алојз
капетан I класа на сообраќајна служба Обровац
Миле Иван
интендантски капетан I класа Петров Милана
Благоје
санитетски капетан I класа Перовиќ Василија
Драгослав
артилериски капетан I класа Писаревиќ Војина
Теодор
пешадиски капетан I класа Пивк Михаела Мар-
јан
артилериски капетан I класа Радуловиќ Душана
Јоко
артилериски капетан I класа Симиќ Трајка Но-
вица
санитетски капетан I класа Стојановиќ Милојка
Драгутин
капетан I класа на административна служба
Сушник Антона Стане
санитетски капетан I класа Трајков Јордана
Благоје
пешадиски капетан I класа Трипковиќ Момира
Крсман
артилериски капетан I класа Жарковиќ Аћима
Комнен
капетан за врска Антиќ Станислава Младен
инженериски капетан Бизјак Августа Иван
капетан за врска Ђировиќ Лазара Јагош

пешадиски капетан Лекиќ Ивана Серафим
капетан на оклопни единици Симиќ Светислава
Ратомир
пешадиски капетан Станковиќ Тренче Добри-
воје
артилериски капетан Величковиќ Стојана Доб-
ривоје
пешадиски капетан Велимировиќ Антонија То-
мислава
инженериски капетан Вељковиќ Драгољуба Ла-
зар
технички заставник I класа Бребен Алексе Све-
тислав
технички заставник I класа Челиќ Анте Шиме
заставник I класа на административна служба
Лазиќ Душана Милорад
заставник I класа за врска Максимовиќ Милинка
Цветко
пешадиски заставник I класа Марковиќ Михајла
Витомир
заставник I класа на административна служба
Мезлар Филипа Филип
заставник I класа на административна служба
Николиќ Мијалка Тихомир
заставник I класа на административна служба
Оташевиќ Миладина Живота
заставник I класа за врска Петковиќ Милована
Радован
технички заставник I класа Пилипиќ Фрање
Радован
санитетски заставник I класа Швенда Рафаела
Павле
пешадиски заставник Чудиќ Стевана Дане
заставник на сообраќајна служба Димитриќ Во-
жидара Душан
заставник на административна служба Драча
Павла Марко
пешадиски заставник Грбавац Мате Драго
санитетски заставник Јовичиќ Милорада Стево
пешадиски заставник Круниќ Николе Бранко
интендантски заставник Маначински Ивана
Иван
инженериски заставник-Ментовиќ Мићана Ми-
лован
заставник на финансиска служба Симчиќ Алој-
за Душан
инженериски заставник Смиљаниќ Владимира
Станимир
технички заставник Тодиќ Владислава Драгољуб
инженериски постар водник I класа Хромо Веј-
сила Салко
постар водник I класа за врска Мудриниќ Сте-
вана Александар
пешадиски постар водник Поповиќ Милије Љу-
бо;
— за заслуги во развивањето на пријателските
односи помеѓу Југословенската народна армија и
вооружените сили на странски земји и за придонес
за мирољубива соработка на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

пешадиски полковник Добријевиќ Лазе Јово;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

санитетски полковник Бидовец Франца Франц
пешадиски полковник Игњатовиќ Николе Симеон
пешадиски полковник Кодели Ивана Иван-Јо-
жеф
полковник на правна служба Печар Антона
Јордан.

санитетски полковник Пирц Франца Станислав
 потполковник на музичка служба Брзуља Жарка
Павле
 потполковник на АБХ одбрана Корелц Алојза
Милан
 пешадиски потполковник Ловишчек Жежефа
Даниел
 санитетски потполковник Пукл Ивана Павла
 интендантски потполковник Врхњак Ивана Ивана
 воен службеник III класа на градежна служба
 Меле Ивана Иван;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

санитетски мајор Шонц Албина Владимир
 артилериски капетан I класа Јовановиќ Душана
Никола
 санитетски капетан I класа Мекиќ Војина Петар
 санитетски капетан I класа Трипковиќ Милете
Аранђел
 поручник на финансиска служба Паниќ Влади-
 мира Душан
 заставник I класа за врска Антуновиќ Ивана
Мате
 заставник I класа на финансиска служба Кос
 Јакоба Фрањо
 интендантски заставник I класа Пантовиќ Мла-
 дена Михаило
 заставник I класа на административна служба
 Петернед Валентина Феликс
 заставник I класа на административна служба
 Шћепановиќ Радојице Илија
 технички заставник I класа Вукиќ Марка Јосип
 санитетски заставник Николиќ Драгослава Ра-
 дош
 технички заставник Песек Антона Виктор
 заставник на административна служба Пешиќ
 Боривоја Векослав
 заставник на административна служба Петковиќ
 Милије Драгољуб
 интендантски заставник Станковиќ Радета Лазо
 заставник на административна служба Стојме-
 новиќ Најка Видоје
 санитетски заставник Темељковиќ Владе Богдан
 постар водник I класа на административна служ-
 ба Кокар Тодора Радослав
 постар водник I класа на административна служ-
 ба Остојиќ Витомира Миле
 воен службеник III класа на административна
 служба Јерман Антона Антон
 воен службеник V класа на административна
 служба Обрадовиќ Владимира Бориша
 воен службеник V класа на музичка служба
 Печар Ивана Жеже
 воен службеник VIII класа на административна
 служба Моор-Топликар Антона Миљана;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

постар водник I класа на административна
 служба Максимовиќ Миодрага Миломир
 технички постар водник Гашиќ Југослава Ду-
 шан
 постар водник на АБХ одбрана Петровиќ Милоја
 Славко;
 — за примерна работа на развивањето полет
 за остварување на поставените задачи, како и за
 покажување на старешинските и војничките осо-
 бини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

санитетски капетан I класа Дмитровиќ Лазе
 Васо
 санитетски капетан Пушкар Саве Јовица

артилериски постар водник I класа Барбутовски
 Томе Трајко
 интендантски постар водник I класа Челиковиќ
 Јована Мирко
 интендантски постар водник I класа Додиќ Ми-
 лоша Добри
 постар водник I класа на сообраќајна служба
 Гак Јове Петар
 постар водник I класа на оклопни единици Ке-
 киќ Бранка Бориша
 постар водник I класа на оклопни единици Мом-
 чиловиќ Момчила Јован
 постар водник I класа на финансиска служба
 Момиќ Стевана Леонтије
 интендантски постар водник I класа Радовановиќ
 Богдана Љубомир
 санитетски постар водник I класа Растодер Фака
 Фаик
 постар водник I класа на оклопни единици Ту-
 боњиќ Душана Предраг
 артилериски постар водник Анђелковиќ Ристе
 Будимир
 технички постар водник Баук Јосипа Анте
 постар водник за врска Божиновски Благоја
 Кирко
 технички постар водник Цветко Ивана Иван
 технички постар водник Борђевиќ Радомира Бу-
 димир
 технички постар водник Јагодиќ Илије Миле
 технички постар водник Јовановиќ Светолика
 Момчило
 пешадиски постар водник Јурас Мила Симо
 пешадиски постар водник Јусуфовиќ Мује Ху-
 сеин
 пешадиски постар водник Кецојевиќ Сава Ми-
 лош
 технички постар водник Костиќ Љубомира Голуб
 технички постар водник Лончар Албина Отто
 воздухопловнотехнички постар водник Магајна
 Јакоба Жежеф
 пешадиски постар водник Марковиќ Алексан-
 дра Живојин
 технички постар водник Михајловиќ Јована Бо-
 ривоје
 пешадиски постар водник Младеновиќ Ристе
 Станко
 пешадиски постар водник Момчиловиќ Аксентија
 Душан
 постар водник за врска Перхоч Матије Радислав
 интендантски постар водник Петковиќ Милорада
 Раде
 постар водник на административна служба Пет-
 ковиќ Стојана Живорад
 артилериски постар водник Пржиќ Петка Борђе
 постар водник на сообраќајна служба Радивоје-
 виќ Будимира Љубисав
 технички постар водник Руедл Ферда Бенедикт
 технички постар водник Симоновиќ Милије То-
 мислав
 интендантски постар водник Стојановиќ Вукоја
 Љубисав
 интендантски постар водник Стојановиќ Језди-
 мира Митко
 санитетски постар водник Стражишар Ивана
 Милан
 пешадиски постар водник Шакиќ Марка Бра-
 нислав
 пешадиски постар водник Шимуновиќ Милорада
 Срета
 санитетски постар водник Шундов Анте Јаков
 водник I класа за врска Дивиќ Ивана Анте
 пешадиски водник I класа Дробњаковиќ Благоја
 Миливоје

технички водник I класа Герлић Антона Мар-
тин
технички водник I класа Главоњић Саве Милан
пешадиски водник I класа Гојовић Владимира
Букоман
водник I класа на оклопни единици Иванишевић
Лазара Слободан
пешадиски водник I класа Јаковчевски Бориса
Трпко
водник I класа на АВХ одбрана Јалушић Фрање
Звонимир
пешадиски водник I класа Кнез Анте Живко
санитетски водник I класа Ландвај Гезе Лудвик
водник I класа на АВХ одбрана Матковић Мари-
јана Бојан
пешадиски водник I класа Миљковић Манојла
Првул
инженериски водник I класа Пашалић Синише
Богољуб
воздухопловнотехнички водник I класа Похарић
Јанеза Франц
интендантски водник I класа Радичевић Михајла
Јован
технички водник I класа Рак Звонка Дарко
пешадиски водник I класа Рамшак Јожа Бо-
жидар
водник I класа за врска Саршон Невенка Зорко
водник I класа на административна служба Си-
мовски Бориса Вангел
пешадиски водник I класа Стриц Мирка Јожеф
артилериски водник I класа Шаламун Јанеза
Франц
артилериски водник I класа Шчавничар Фрање
Фрањо
пешадиски водник I класа Шћепановић Стојана
Здравко
пешадиски водник I класа Трајковски Зорев
Трајче
артилериски водник I класа Трбовић Јована
Дане
пешадиски водник I класа Војновић Драгана
Стево
водник I класа за врска Златковић Љубомира
Драган
пешадиски водник I класа Живић Милоша Зоран
воен службеник VIII класа на музичка служба
Хрвој Стјепана Милан
воен службеник VIII класа на музичка служба
Печек Ивана Рудолф.

Бр. 133
22 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето на успешна сора-
ботка на Македонската православна црква со орга-
ните на власта, како и за значаен придонес во јак-

нењето на врските на македонските иселеници со
својата татковина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗНАТНА СВЕЗДА

Стојковски Лазара Доситеј.

Бр. 140
15 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Карахоџић Ѓамила Есад;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Салчиновић Суље Авдо;

— за заслуги во развивањето и реализирањето
на концепцијата на општонародната одбрана и за
успеси во издигањето на воено-стручно знаење и
борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Чавка Ивана Жељко, Садиковић Цеме Бећо,
Смаилбеговић Суље Ибро, Спахо Омера Смаил, Су-
ботић Васе Вељко, Вајић Даке Чедомир;

— за залагање во социјалистичката изградба на
земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Херцо Османа Хамид, Краснић Малића Скендер;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
врз општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Козлић Мустафе Исмет, Марашевић Лутве Лут-
во, Милошевић Мије Јосип, Муратспахић Јусуфа

Сабрија, Смаилбеговић Акмеда Суљо, Тодоровић
Саве Панто.

Бр. 143

17 декември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
439. Закон за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации — — — — —	1373
440. Закон за измени и дополненија на Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата — — — — —	1375
441. Закон за Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија од 1976 до 1980 година	1376
442. Закон за дополнение на Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба на станови за работниците и функционерите во органите на федерацијата во времето од 1975 до 1979 година — — — — —	1378
443. Закон за доделување средства за давање помош на Република Италија од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата — — — — —	1378
444. Закон за доделување помош на Социјалистичка Република Романија од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата — — — — —	1378
445. Закон за утврдување на вкупниот износ на обврската на федерацијата за финансирање на Петтото пополнување на средствата на Меѓународното здружение за развој (IDA) — — — — —	1379
446. Закон за обезбедување средства за намирување на трошоците настанати при отстранувањето на лигавката и шапот — — — — —	1379
447. Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	1380
Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	1393
448. Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на странскиот туризам во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	1393
Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на странскиот туризам во периодот од 1976 до 1980 година	1396
449. Уредба за спроведување на одредбите од член 51 став 1 точ. 6 и 7 и ст. 2 до 4 на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем — — — — —	1397
450. Одлука за износите и условите под кои граѓани и граѓански правни лица можат да купуваат девизи кај овластена банка	1398
451. Одлука за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство — — — — —	1399
452. Правилник за начинот на пропишување и издавање на лекови — — — — —	1400
453. Наредба за лековите што подлежат на посебна контрола — — — — —	1403
454. Решение за измени и дополненија на југословенскиот стандард за антифриз врз база на гликол GA 60 — — — — —	1403
455. Решение за југословенските стандарди од областа на црната и обоената металургија — — — — —	1403
456. Решение за престанување на важењето на Решението за југословенскиот стандард за дрвена палета — — — — —	1404
457. Решение за престанување на важењето на Решението за југословенските стандарди за големи и единици — — — — —	1404
458. Решение за престанување на важењето на Решението за југословенските стандарди за големи и единици — — — — —	1404
459. Решение за престанување на важењето на југословенските стандарди од областа на друмските возила — — — — —	1404
460. Решение за измени на југословенските стандарди за моторни масла и бродски моторни масла — — — — —	1404
461. Решение за измена на југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — — —	1405
462. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	1405
463. Решение за престанување на важењето на Решението за југословенските стандарди од областа на заштитата на електричните уреди од експлозија — — — — —	1406
464. Решение за југословенските стандарди од областа на заштитата на електричните уреди од експлозија — — — — —	1406
465. Спогодба за промена на затечените цени за леани спојници за цевки — фитинзи	1406
466. Спогодба за промена на затечените цени за леани парни, водоводни и гасни арматури, вентили и спојни делови за вентили — — — — —	1406
467. Спогодба за промена на затечените цени за леани цевки, фазонски делови, прибор за канализација, жибо-спојници, фазонски парчиња и салонит — — — — —	1407
468. Спогодба за промена на затечените цени за леани емајлирани кади — — — — —	1407
469. Спогодба за промена на затечените цени за јамски столбови и за челични греди и нивни резервни делови — — — — —	1407
470. Спогодба за промена на затечените цени за не'рфосувачки мијалници за садови — — — — —	1408
471. Спогодба за промена на затечените цени за канти за бензин — — — — —	1408
Исправка на Одлуката за начинот на формирање на цените на стоките од увоз — — — — —	1408
Укази — — — — —	1408
Назначувања и разрешувања — — — — —	1409
Одликувања — — — — —	1410